



Меѓународни договори

Број 53

Четврток, 12 јули 2001

Год. LVII

6.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2001 година.

Бр. 07-2503/1
5 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА

Член 1

Се ратификува Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, склучен во Скопје на 18 јануари 2001 година.

Член 2

Договорот во оригинал на македонски јазик¹ гласи:

ДОГОВОР

ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА

МЕЃУ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И

УКРАИНА

ПРЕАМБУЛА

СО ЖЕЛБА да ги развиваат и да ги зајакнуваат пријателските односи, особено во областа на трговијата и економската соработка, со цел да придонесат на развојот на економската соработка меѓу двете земји и зголемувањето на обемот на меѓусебната трговска размена,

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и УКРАИНА
(во натамошниот текст "Договорни Страни"),

ПОТВРДУВАЈКИ ја својата приврзаност кон принципите на пазарното стопанство, што претставува основа за нивна соработка,

ПОТВРДУВАЈКИ ја својата взаемна желба активно да учествуваат во процесот на меѓународна економска интеграција,

¹ Договорот, во оригинал, е склучен на македонски, украински и англиски јазик. Поради обемот на текстот на Договорот, Предлогот на законот е изготвен со текст само на македонски јазик. Оригиналот на Договорот на македонски, украински и англиски јазик е депониран во МНР-Дирекција за меѓународно право согласно со Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори

ПОВИКУВАЈКИ се на својата намера активно да учествуваат во процесот на економска интеграција во Европа,

ИЗРАЗУВАЈКИ ја својата подготвеност да соработуваат во изнаоѓањето на средства и начини за зајакнување на овој процес,

РЕШЕНИ за таа цел да ги надминат постепено сите суштинските пречки во нивната меѓусебна трговија во согласност со одредбите на Општата Спогодба за царини и трговија (ГАТТ 1994) и Договорот од Маракеш за основање на Светската Трговска Организација (СТО),

ИЗРАЗУВАЈКИ ја својата подготвеност за превземање активности во насока на унапредување на усогласен развој на трговијата, како и за проширување и збогатување на меѓусебна соработка во области од заеднички интерес, вклучувајќи области, што не се опфатени со овој Договор, и на тој начин создавајќи рамка и повољно окружување, засновано на еднаквост, недискриминација и рамнотежа на правата и обврските,

ЦВРСТО убедени дека овој Договор ќе допринесе за интензивирање на меѓусебно корисна трговија и ќе придонесе за процесот на интеграција во Европа,

ПОТВРДУВАЈКИ дека ниту една одредба од овој Договор не може да се толкува како ослободување на Страните од нивните обврски прифатени со други меѓународни договори, особено со Општата Спогодба за Царини и Трговија од 1994 и Договорот од Маракеш за основање на Светска Трговска Организација,

ОДЛУЧИЈА, заради постигнување на овие цели, да го склучат следниот Договор (во натамошниот текст "овој Договор").

Член 1

Цели

1. Договорните страни постепено ќе формираат зона на слободна трговија во транзиционен период што ќе трае најмногу 10 години, почнувајќи од стапувањето во сила на овој Договор, во согласност со одредбите на овој Договор, како и во согласност со појаснувањето дадено во член XXIV од ГАТТ 1994, и Договорот од Маракеш за основање на СТО.

2. Целите на овој Договор се:

а) зголемување на стопанската соработка на двете земји и подигање на животниот стандард на нивното население,

б) постепено отстранување на ограничувањата во трговијата со стоки,

в) обезбедување чесни услови на конкуренцијата во трговијата меѓу Договорните Страни,

г) придонесување на овој начин за отстранување на бариерите во трговијата, за усогласен развој и проширување на светската трговија,

д) унапредување на соработката меѓу Договорните Страни,

ѓ) создавање на услови за натамошно поттикнување на инвестициите, особено за развој на заеднички вложувања меѓу Договорните Страни,

ж) унапредување на трговијата и соработка на Договорните Страни на пазарите на трети земји.

ГЛАВА I ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 2 Обем

Одредбите на оваа Глава се однесуваат на индустриски производи, со потекло од една од Договорните страни. За целите на овој Договор, изразот „индустриски производи“ се однесува на производите опфатени во Главите 25 до 97 од Хармонизираниот систем на имиња и шифрени ознаки на стоките со исклучок на производите, наведени во Анекс 1.

Член 3

Основни царини

1. Во трговската размена, опфатена со овој Договор, Царинската Тарифа на Република Македонија ќе се применува за класификација на стоките, кои се увезуваат во Република Македонија. Царинската Тарифа на Украина ќе се применува за класификација на стоките, кои се увезуваат во Украина.

2. За секој производ основната царина, на која ќе се применуваат постепените намалувања, утврдени со овој Договор, ќе биде царината на „најповластена нација“, која се применува од страна на Договорните страни од 01.01.2001 година.

3. Ако по овој датум, се примени било какво намалување на царината врз основа на правилото *ерга омнес*, особено намалувањата кои се резултат на царинските договори од Уругвајската рунда на ГААТ 1994 и Договорот од Маракеш за основање на СТО, таквите намалени царини ќе ги заменат основните царини од точка 2 од денот на примената на намалувањето.

4. Намалените царини, пресметани согласно точка 2, ќе се заокружуваат на првото децимално место.

5. Договорните Страни меѓусебно ќе разменуваат информации за нивните основни царини.

Член 4

Увозни царини

1. Нема да бидат воведени нови увозни царини или мерки со ист ефект во трговијата меѓу Договорните страни.

2. Договорните страни со денот на стапување во сила на овој Договор ќе ги укинат сите увозни царински давачки и мерки со ист ефект за производите кои потекнуваат од Република Македонија или Украина, освен производите наведени во Протокол А.

Член 5

Давачки со ист ефект на царина

Нови давачки со ист ефект на увозните царини, нема да се воведат во трговијата меѓу Договорните страни.

Сите давачки кои имаат ист ефект на увозни царини, ќе бидат укинати со денот на стапување во сила на овој Договор, во согласност со член 38.

Член 6

Царински давачки од фискална природа

1. Одредбите на член 4 исто така ќе се однесуваат на царинските давачки од фискална природа, освен давачките за царинско евидентирање.

2. Независно од точка 1 од овој член, Договорните страни ќе ја применуваат нивната националната регулатива на данокот на додадена вредност и акцизите.

Член 7

Извозни царини и давачки со ист ефект

1. Нови извозни царини или давачки со ист ефект, нема да се воведат во трговијата меѓу Договорните страни.

2. Со денот на стапување во сила на овој Договор, во согласност со член 38, Договорните страни меѓусебно ќе ги укинат сите извозни царини и давачки со ист ефект.

Член 8

Количински ограничувања при увозот и извозот и мерки со ист ефект

1. Нема да бидат воведени нови количински ограничувања при увозот и извозот или мерки со ист ефект во трговијата меѓу Република Македонија и Украина.

2. Сите количински ограничувања при увозот и извозот од Договорните страни и мерките со ист ефект, ќе бидат укинати на денот на стапување во сила на овој Договор, согласно член 38, освен оние кои можат да бидат побарани за исполнување на обврските од меѓународните договори на двете Договорните Страни.

Член 9

Технички бариери во трговијата

1. Договорните страни ќе соработуваат и разменуваат информации во областа на стандардизацијата, метрологијата, утврдување на сообразноста и акредитацијата, со цел да се отстранат техничките бариери во трговијата и за усогласување на внатрешните процедури согласно со правилата на СТО, кои се однесуваат на трговските бариери.

2. Секоја Договорна страна на барање на другата Договорна страна ќе обезбеди информација за поедини индивидуални случаи на стандарди, технички правила или слични мерки.

3. Договорните страни, каде е потребно, ќе преговораат за склучување на договори за меѓусебно признавање во областа на сообразноста, во духот на препораките на Договорот за техничките бариери во трговијата на СТО.

ГЛАВА II

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДИ ОД РИБА

Член 10

Обем

Одредбите на оваа Глава се однесуваат на земјоделските производи со потекло од една од Договорните страни. Изразот „земјоделски производи“ за целите на оваа Глава се однесува за производите кои спаѓаат во Глава 1 до 24 од Хармонизираниот систем на имиња и шифрени ознаки, како и за производите наведени во Анекс 1 на овој Договор.

Член 11

Размена на концесии

Договорните страни ја изразуваат својата подготвеност да ја развиваат трговијата со земјоделски производи во согласност со одредбите во оваа Глава и со почитување на барањата на Светската Трговска Организација (СТО).

Член 12

Концесии и земјоделска политика

Договорните страни меѓусебно си даваат концесии, наведени во Протокол Б, применувајќи мерки кои ќе придонесат во трговијата со земјоделски производи во согласност со одредбите на оваа Глава, како и, со одредбите дадени во овој Протокол.

Член 13

Специфични заштитни мерки

Независно од останатите одредби на овој Договор и особено член 19, во услови на постоење на посебната чувствителност на земјоделските производи, во овие случаи, ако увозот на производи со потекло од една од Договорените страни, што се предмет на концесии дадени со овој Договор, предизвика сериозно пореметувања на пазарот на другата Договорна страна, засегнатата Страна веднаш ќе започне консултации за да најде соодветно решение. До изнаоѓањето на такво решение, засегнатата Договорна страна може да превземе мерки што ќе ги смета за неопходни во согласност со националното законодавство.

Член 14

Санитарни и фитосанитарни мерки

1. Договорните страни ќе ги применуваат своите национални регулативи од областа на ветеринарството, санитарната и фитосанитарната контрола на недискриминаторна основа и нема да воведуваат нови мерки кои ќе создадат непредвидливи ограничувања во трговијата.

2. Ветеринарните, санитарните и фитосанитарните мерки ќе се применуваат во согласност со меѓународните конвенции на кои двете Договорни страни се учеснички.

ГЛАВА III
ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 15

Внатрешно оданочување

1. Договорните страни ќе се воздржат од какви и да се мерки или практики од внатрешна фискална природа со која се воспоставува, без разлика директно или индиректно, дискриминација на производите со потекло од Договорните страни.

2. Производите, што се извезуваат во една од Договорните страни, нема да се користат со поврат на внатрешните даноци во износ поголем од директните или индиректните даноци пресметани на нив.

Член 16

Царински унии, Зони на слободна трговија и погранична трговија

1. Овој Договор нема да го попречува одржувањето или создавањето на царински унии, на зони на слободна трговија или договори за погранична трговија до степен до кој тие немаат негативно влијание на трговскиот режим на Договорните страни и особено на одредбите, што се однесуваат на правилата за потекло, утврдени со овој Договор.

2. Договорните страни меѓусебно ќе се информираат за било каков договор за создавање царински унии или зони за слободна трговија или пристап во Европска Унија.

Член 17

Структурно прилагодување

1. Вонредни мерки со ограничено времетраење, може да бидат преземени од било која од Договорните страни во форма на зголемени царини.

2. Овие мерки може да се однесуваат само на новите индустрии, или на одредени сектори кои се во фаза на реструктурирање или се соочуваат со сериозни тешкотии, особено каде што овие тешкотии предизвикуваат значајни социјални проблеми.

3. Увозните царини што се применуваат кај Договорната страна и се однесуваат за производи со потек-

ло од друга страна, за кои се воведени овие мерки не можат да надминат 25% од валорем и треба да го задржат елементот на преференцијалност за производите, со потекло од другата страна. Вкупната вредност на увозот на производите, кои се предмет на овие мерки, не може да надминува 15% од вкупниот увоз на индустриски производи од другата Договорна страна, како што е дефинирано во член 4, во текот на последната година за која постојат статистички податоци.

4. Овие мерки ќе се применуваат во период не подолг од пет последователни години, освен ако Мешовитиот Комитет не одобри подолг период.

5. Вакви мерки нема да се воведат за некој производ, ако повеќе од три години поминале од одстранувањето на сите царини и количински ограничувања, давачки или мерки што имаат ист ефект и се однесуваат на тој производ.

6. Засегнатата Договорната страна ќе го информира Мешовитиот Комитет за која и да е вонредна мерка што има намера да ја превземе, на барање на другата страна, ќе се одржуваат консултации со Мешовитиот Комитет за ваквите мерки и за секторите во кои тие ќе се применуваат, пред да бидат применети. При преземање на вакви мерки, засегнатата страна ќе му достави на Мешовитиот Комитет план за укинување на царините и давачките воведени според овој член. Овој план ќе обезбеди постепено укинување на овие царини, почнувајќи најдоцна две години по нивното воведување, со иста годишна стапка. Мешовитиот Комитет може да донесе одлука за поинаков план.

Член 18

Анти-дампинг и компензациони мерки

Овој Договор нема да преујдицира или да се однесува на било кој начин, од било која Страна да не се превземат анти-дампинг или компензациони мерки во согласност со Член ВИ од ГАТТ 1994, Договорот за Примена на член ВИ од ГАТТ 1994 и Договорот за субвенции и Компензациони мерки.

Член 19

Општи заштитни мерки

Доколку еден производ се увезува во било која од Договорните страни во такви зголемени количини и под такви услови кои предизвикуваат или се закануваат да предизвикаат:

а) сериозна штета на домашните производители на слични или директно конкурентни производи на територијата на Страната - увозник, или

б) сериозни нарушувања во било кои сектори на стопанството или потешкотии што би можело да предизвикаат сериозно нарушување во регионот на Договорните страни.

Засегнатата Договорна страна може да превземе соодветни мерки под услови и во согласност со процедурата, предвидени во член 22.

Член 20

Реекспорт и сериозен недостиг

1. Кога примената на одредбите на член 7 и 8 ќе доведат до:

а) реекспорт кон трета земја кон која Договорната страна -извозник ги задржала за предметниот производ квантитативните извозни ограничувања, извозните царини или мерки или давачки со ист ефект; или

б) сериозен недостиг или закана од него, на производ значен за Договорната страна -извозник;

и кога ситуациите споменати погоре предизвикуваат или најверојатно ќе предизвикаат, сериозни по-

тешкотии за Страната-извозник, таа Договорна страна може да преземе соодветни мерки под услови и во согласност со постапките предвидени во член 22.

2. Мерките, превземени како резултат на состојбата наведена во точка 1, ќе бидат применети на недискриминаторен начин и ќе бидат отстранети кога условите повеќе нема да го оправдуваат нивното постоење.

Член 21

Државни монополи

1. Договорните Страни постепено ќе го прилагодат било кој државен монопол од комерцијален карактер за да обезбедат да не постои дискриминација во врска со условите под кои стоките се набавуваат и продаваат меѓу физичките лице на Договорните страни.

2. Мешовитиот Комитет ќе биде информиран за усвоените мерки за остварување на оваа цел.

Член 22

Постапка за примена на заштитни мерки

1. Пред отпочнување на постапката за примената на заштитните мерки, предвидени во следните точки од овој член, Договорните страни ќе се обидат да ги решат разликите меѓу нив преку Мешовитиот Комитет.

2. Кога субјектите од Договорната страна увезуваат производи, што може да предизвикаат состојба, дадено во член 19, таа ќе ја информира другата Страна преку административна постапка, чија цел е брзо обезбедување информации за трендот на трговските движења.

3. Договорната страна која има намера да преземе заштитни мерки, без оглед на точка 7 на овој член, веднаш ќе ја извести другата Страна и ќе ги даде сите неопходни информации. Консултациите меѓу Договорните страни ќе се спроведат неодложно во Мешовитиот Комитет со цел за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение.

4.

а) Во врска со членовите 18, 19 и 20, Мешовитиот Комитет ќе го проучи случајот или состојбата и ќе донесе потребно решение за да ги прекине тешкотиите забележани од засегнатата Страна. Во случај на отсуство на таква одлука во рок од 30 дена откако за случајот ќе биде известен Мешовитиот Комитет, засегнатата Договорна страна може да примени мерки неопходни за да ја надмине состојбата,

б) Во врска со член 33, засегнатата Договорна страна може да преземе соодветни мерки откако ќе бидат завршени консултациите или откако поминале 3 месеци од датата на првото известување до другата Страна,

в) Во врска со член 26, засегнатата Договорна страна ќе му ја даде на Мешовитиот Комитет целата неопходна помош со цел да се испита случајот и кога е потребно, да се отстрани праксата која е причинител. Ако другата Договорна страна не престане со праксата што е предмет на приговор во периодот определен од Мешовитиот Комитет, или ако Мешовитиот Комитет не успее да донесе решение во рок од триесет работни дена, засегнатата Страна може да превземе соодветни мерки за да ги надмине потешкотиите, кои што произлегуваат од таквата пракса.

5. За превземените заштитни мерки веднаш ќе биде информиран Мешовитиот Комитет. Тие ќе бидат ограничени, што се однесува на нивниот опфат и траење, до она ниво што е стриктно потребно за да се надмине состојбата, што доведува до нивната примена и нема да ја надминат штетата предизвикана од праксата или тешкотиите кои се во прашање. Приоритет ќе биде даден на таквите мерки што најмалку ќе го нарушат функционирањето на овој Договор.

6. Превземените заштитни мерки ќе бидат предмет на периодични консултации во Мешовитиот Комитет заради нивно намалување или укинување кога условите нема повеќе да го оправдуваат нивното постоење.

7. Кога исклучителни околности, бараат итна активност и ја прават претходната постапка невозможна, засегнатата Договорна страна може, во случаевите од членовите 18, 19 и 20 веднаш да примени привремени мерки, стриктно неопходни за надминување на состојбата. Мерките ќе бидат соопштени без одлагање и консултациите помеѓу Договорните страни ќе се одржат што е можно побрзо во Мешовитиот Комитет.

Член 23

Општи исклучоци

Овој Договор нема да ги исклучува забраните или ограничувањата на увозот, извозот или транзитот на стоки, засновани на нормите на јавниот морал, јавниот ред или јавната безбедност, заштитата на здравјето и животот на луѓето, животните или растенијата и животната средина; заштита на националните богатства што имаат уметничка, историска или археолошка вредност; заштита на интелектуалната сопственост или правилата, што се однесуваат на злато и сребро или конзервација на исцрпливите природни ресурси, ако такви мерки се применуваат во врска со ограничување на домашното производство или потрошувачката. Таквите забрани или ограничувања, како и да е, нема да претставуваат средство на арбитражна дискриминација или прикриено ограничување на трговијата меѓу двете Договорни страни.

Член 24

Правила за потекло и соработка на царинските администрации

1. Протокол Ц од овој Договор ги определува правилата за потекло и соодветните методи на административна соработка.

2. Договорните страни ќе преземат соодветни мерки, вклучувајќи го редовното разгледување во Мешовитиот Комитет и аранжманите за административна соработка, за да се обезбеди ефективно и усогласено применување на одредбите од Протокол Ц и Членовите од 3 до 8, 12, 15 и 17 од Договорот и да се намалат колку што е можно повеќе, формалностите вклучени во трговијата и да се постигне меѓусебно задоволувачко решение за било кој проблем произлезен од примената на овие одредби.

Член 25

Плаќања

Договорните страни, во согласност со нивната важечката регулатива, ќе дозволат сите плаќања од тековните сметки на билансот на плаќања да бидат во конвертибилна валута, доколку трансакциите сврзани со плаќањата се однесуваат на трговијата, освен ако Страните се договорат поинаку.

Член 26

Правила на конкуренција меѓу претприемачите.

Државна помош

1. Со правилното функционирање на овој Договор доколку може да има влијание врз трговијата меѓу Договорните страни, е неспойво следното:

а) сите договори меѓу претприемачите, одлуки на здруженија на претприемачите и соодветните практики меѓу претприемачите кои што имаат за предмет или се однесуваат на попречување, ограничување или отстранување на конкуренцијата;

б) злоупотреба од страна на еден или повеќе претприемачи на доминантна позиција на територијата на Договорните страни, во целина или во нејзин позначителен дел;

в) било каква државна помош која ја нарушува или се заканува да ја наруши конкуренцијата со фаворизирање на одредени претприемачи или производство на одредени производи;

2. Ако Договорна страна смета дека дадената пракса е неспоива со Точката 1(а) и(б) од овој член, или таквата пракса предизвикува или се заканува да предизвика сериозни штети на интересите на таа Страна или материјална штета на нејзината домашна индустрија, засегнатата Страна може да превземе соодветни мерки под услови и во согласност со постапката, дадена во член 22.

3. Одредбите од точка 1(в) нема да се однесуваат на производите од Глава II.

4. Мешовитиот Комитет во рок од 3 години од влегувањето во сила на овој Договор, ќе ги утврди критериумите врз основа на кои ќе бидат оценувани практиките спротивно од точка 1(в), како и правилата за нивна примена.

5. Договорните страни ќе обезбедат транспарентност на мерките на државната помош, интералиа со годишни извештаи на Мешовитиот Комитет за вкупниот износ и распределбата на дадената помош и на барање на другата Договорна страна, информација за содржината на помошта и за посебни поединечни случаи на државна помош.

6. Ако Договорната страна заклучи дека определена пракса:

- е неспоива со условите од Точка 1(в) и не се спроведува соодветно со правилата за примена, дадено во Точка 4, или

- во отсуство на правила, дадени во Точка 4, предизвикува или се заканува да предизвика сериозни повреди на интересите на Договорната страна или материјална штета на нејзината домашна индустрија, таа може да превземе соодветни мерки под условите и во согласност со одредбите дадени во член 22.

Такви соодветни мерки може да бидат превземени само во согласност со процедурите и условите дадени во ГАТТ 1994 и Договорот од Маракеш за основање на СТО и сите други релевантни инструменти договорени во рамките на СТО, што се применливи меѓу Договорните страни.

Член 27

Тешкотии во платниот биланс

Кога една од Договорните страни има сериозни тешкотии со платниот биланс, или и се закануваат такви тешкотии, засегнатата Договорна страна, може во согласност со условите утврдени во рамките на ГАТТ 1994 и со член VIII од Договорот на Меѓународниот монетарен фонд, да усвои ограничувачки мерки, вклучувајќи ги и мерките што се однесуваат на увозот, кои ќе бидат со ограничено траење и не смеат да го надминат нивото што е потребно за подобрување на состојбата на платниот биланс. Мерките ќе бидат постепено намалувани како што се подобруваат условите на платниот биланс и ќе бидат укинати кога условите нема да го оправдуваат нивното одржување. Засегнатата Договорна страна, ќе ја информира другата Договорна страна за нивното воведување, и кога е можно, за временската табела за нивно престанување.

Член 28

Права од интелектуална сопственост

1. Договорните страни ја потврдуваат својата подготвеност за соработка кое се однесува на прашањата поврзани со правата од интелектуална сопственост за трговијата, и ако е потребно да ги користат мерките содржани во Анекс I Ц, од Договорот од Маракеш за основање на СТО, како и другите конвенции на

прашања за заштита на интелектуалната сопственост, каде двете Договорни страни се членки и се назначени во Анекс II.

2. За целите на овој Договор, изразот „интелектуална сопственост“, се однесува на сите категории на интелектуална сопственост како: авторски права, нивните сродни права, заштитни знаци, географски показатели, топографија на интегрирани кола, индустриски нацрти, патенти, необјавени информации, вклучувајќи и know-how.

3. Во исполнување на нивните обврски по меѓународните договори и законодавството во областа на правата на интелектуалната сопственост, Договорните страни од овој Договор нема да дадат на граѓаните на државата од другата Страна понеповолен третман од оној даден на било кој граѓанин од трета држава, со исклучок на односите меѓу ЗНД и Украина.

4. Договорните страни ќе соработуваат по прашањата на интелектуалната сопственост. На барање на една од Договорните страни, ќе се одржат експертски консултации за овие прашања, особено во врска со активностите што се однесуваат на постојните или на идните меѓународни конвенции за хармонизација, администрирање и признавање на правата од интелектуална сопственост и на активностите во меѓународните организации, како што се СТО, Светската Организација за Интелектуална Сопственост, како и што се однесува на односите на Страните со трети земји во врска со прашањата на интелектуална сопственост.

5. Примената на овој член ќе биде редовно оценувана од Договорните страни. При појава на тешкотии во трговијата во врска со правата од интелектуална сопственост која вклучува и индустриска сопственост, секоја од Договорните страни може да побара итни консултации за изнаоѓање на заедничко прифатливо решение.

Член 29

Јавни набавки

1. Договорните страни ја сметаат либерализацијата на пазари за јавни набавки како цел на овој Договор. Страните тежнеат да ги остварат јавните договори врз основа на недискриминација и реципроцитет.

2. Договорните страни постепено ќе развиваат свои соодветни правила, услови и практики за јавните набавки и ќе им обезбедат на претпријатијата од другата Договорна страна увид во постапката за склучување на договори на нивните пазари за јавни набавки не помалку поволни од оние што им се даваат на претпријатијата на било која трета земја.

3. Мешовитиот Комитет ќе го разгледува развојот во врска со достигнувањето на целите од овој член и може да препорачува практични начини за примена на одредбите од точка 2 од овој член, со кои ќе се обезбеди слободен увид, транспарентност и целосна рамнотежа на правата и обврските. За време на проучувањето дадено во точка 2 на овој член, Мешовитиот Комитет ќе разгледа, особено од аспект на меѓународните правила во оваа област, можност за проширување на обемот и/или степенот на отворањето на пазарот за јавни набавки дадено во точка 2 на овој член.

4. Договорните страни ќе настојуваат да се усогласат со важечките договори преговарани во рамките на ГАТТ 1994 и Договорот од Маракеш за основање на СТО.

Член 30

Мешовит Комитет

1. Во Мешовитиот Комитет кој се формира се застапени двете Договорни страни.

2. Мешовитиот Комитет е одговорен за спроведување на овој Договор и ќе ја обезбеди неговата правилна примена.

3. За правилна примена на овој Договор, Договорните страни ќе разменуваат информации и на барање на било која Страна, ќе се одржат консултации во рамките на Мешовитиот Комитет. Комитетот ќе ја разгледува можноста за натамошно отстранување на пречките во трговијата меѓу Договорните страни.

4. Мешовитиот Комитет може, во согласност со одредбите од точка 3 од член 31, да донесе решенија за прашањата предвидени со овој Договор. За други прашања Комитет може да даде препораки.

Член 31

Правила и постапки на Мешовитиот Комитет

1. За правилна примена на овој Договор, Мешовитиот Комитет ќе се состанува по потреба, но најмалку еднаш годишно. Било која Страна може да побара одржување на состанок.

2. Ако претставник на Договорните Страни од овој Договор во Мешовитиот Комитет ја прифати одлуката, која е предмет на исполнување на барања од внатрешното законодавство, одлуката ќе стапи во сила на денот на известувањето за престанок на пречката, ако не се наведе некој друг датум.

3. Мешовитиот Комитет ќе ги усвои правилата на постапката, *интер алиа*, кои ќе содржат одредби за одржување на седници и за именување на претседавач и негов/нејзин мандат.

4. Мешовитиот Комитет може да одлучи да формира поткомисии и работни групи, доколку смета дека се потребни да помогнат во исполнувањето на неговите задачи.

Член 32

Исклучоци од безбедносни причини

Ништо во овој Договор нема да ја спречи Страната да преземе мерки кои ги смета за потребни:

а) да го спречи откривањето на информациите кои се во спротивност на основните национални безбедносни интереси;

б) да ги заштити основните национални безбедносни интереси или заради примена на меѓународните обврски или националните политики;

1) во врска со трговијата со оружје, муниција и воени инструменти, грижејќи се таквите мерки да не ги смалуваат условите на конкуренцијата водејќи сметка за производите кои не се за специјални воени цели, како и трговијата со други стоки, материјали и услуги што се одвиваат директно или индиректно заради набавки во воениот сектор; или

II) во врска со неширењето на биолошко и хемиско оружје, нуклеарно оружје или други нуклеарни експлозивни средства; или

III) во случај на војна или други сериозни меѓународни тензии што претстапуваат закана од војна.

Член 33

Исполнување на обврските

1. Договорните страни ќе ги преземат сите потребни мерки за постигнување на целите и исполнување на обврските од овој Договор.

2. Ако една Договорна страна смета дека другата страна не успеала да ги исполни обврските од овој Договор, засегнатата страна може да превземе соодветните мерки под условите и во согласност со постапките наведени во член 22.

Член 34

Еволутивна клаузула

Ако една од Договорните страни смета дека би било корисно во интерес на стопанствата на Договорните страни да се развиваат и продлабочуваат односите воспоставени со овој Договор, проширувајќи ги во области кои не се опфатени со Договорот, ќе достави образложено барање до другата Страна. Договорните страни може да дадат инструкции на Мешовитиот Комитет да го разгледа барањето и каде што е потребно, да им даде препораки, особено заради отпочнување на преговори.

Член 35

Амандмани

Амандманите на овој Договор освен оние во согласност со точка 3 од член 31 и тие кои се потврдени од Мешовитиот Комитет, ќе стапат во сила на денот на примањето на последното известување по дипломатски пат, потврдувајќи дека се исполнети сите процедури предвидени со националното законодавство на секоја Договорна страна за нивно влегување во сила.

Член 36

Протоколи и анекси

Анексите и Протоколите на овој Договор се негов составен дел. Мешовитиот Комитет може да донесе одлука за измени и дополнувања на Анексите и Протоколите, кои се предмет на постапка во внатрешните законодавства на Договорните страни.

Член 37

Важност и откажување

1. Договорот се склучува на неодредено време.

2. Секоја Договорна страна од овој Договор може да го откаже, со писмено известување до другата Страна. Откажувањето ќе стапи во сила првиот ден од шестиот месец по датата на која што известувањето било примено од другата Страна.

3. Договорните страни се согласни, во случај на пристапување на една од страните кон ЕУ, Договорот ќе престане да важи на денот пред пристапувањето во ЕУ.

4. Договорните страни ќе го решат прашањето преку преговори за сукцесивни компензации кои може да се произлезат од точка 3 на овој член.

Член 38

Стапување во сила

Овој Договор ќе влезе во сила триесет дена по денот на приемот по дипломатски пат на последното известување со кое се потврдува исполнувањето на сите потребни уставни процедури за влез во сила на овој Договор.

ВО ПОТВРДА НА ГОРНОТО долупотпишаните овластени лица, со целосно овластување за тоа, го потпишаа сегашниот Договор.

СКЛУЧЕН во Скопје на 18 јануари 2001 година, на македонски, украински и англиски јазик, секој од нив со автентична важност. Во случај на различно толкување на примена на одредбите на овој Договор, меродавен ќе биде англискиот текст.

За Република Македонија

За Украина

Претседател на Влада

Претседател на кабинетот
на министри

Љубчо Георгиевски

Виктор Јушченко

АНЕКС 1

(Се однесува на членот 2 и 10 од Договорот)

Тар. број	Краток опис на производот
2905 43	Манитол
2905 44	Д-глицитол (сорбитол)
3302 10 29	Други мешаници на мирисливи материји и мешаници
3501 10	Казеин
3501 10 10	За производство на регенерирани текстилни влакна
3501 10 50	За индустриски потреби, освен за производство на храна или фодер
3501 10 90	Друго
3501 90	Друго
3501 90 90	Друго
3502	Албумини, (вклучувајќи концентрати на две или повеќе белтачини од сурутка, што содржат по маса повеќе од 80% белтачини од сурутка, сметано на сува материја), албуминати и други деривати на албумин
3505	Декстрини и други модификувани скробови, лепила врз база на скробови
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзувањена бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати
4501	Природна плута, сурова или просто приготвена, отпадоци од плута, дробена, гранулирана или мелена плута
5201 00	Памук, невлечен или нечеслан
5301	Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од и скубени текстилни материјали)
5302	Коноп (Cannabis sativa) суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од иредиво и скубен текстилен материјал)

АНЕКС II

Се однесува на Параграф 1 од членот 28

Мултилатералните договори наведени во ставот 2 на Членот 28 се следните :

1. Париска конвенција од 20 март 1883 година за заштита на интелектуалнта сопственост (Стокхолмски акт од 1967 и промените од 1979 година);
2. Бернска конвенција од 9 септември 1886 година за заштита на литературните и уметничките дела (Париски акт, 1971 година);
3. Меѓународна конвенција за заштита на уметниците-изведувачи, фонограмските продуценти и радиодифузните организации-Римска конвенција Меѓународна конвенција од 26 октомври 1961 година (Римска конвенција);
4. Мадридски договор за меѓународната регистрација на ознаки (Стокхолмски акт од 1967 и промените од 1979 година);
5. Будимпештански договор за меѓународно признавање на депонирањето на микро-организми заради патентна процедура (изменет во 1977 и 1980 година);
6. Договор за патентна соработка(Вашингтон 1970, изменет во 1979 и 1984);

7. Конвенција за создавање на Светската организација за интелектуална сопственост Стокхолмски акт од 1967 и промените од 1979 година);
8. Хашки договор за меѓународно депонирање на индустриски дизајни (Хаг, 1925 година, изменет 1969 и Стокхолм 1967 година).

ПРОТОКОЛ А

(СЕ ОДНЕСУВА НА ПАРАГРАФ 2 ОД ЧЛЕНОТ 4)

ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ И ДАВАЧКИ СО ИСТ ЕФЕКТ

- Член 1
Протоколот ќе се применува за производите дадени во Глава I од овој Договор.
- Член 2
Македонија ќе ги укине царинските давачки при увозот за производите со потекло од Украина со денот на влегување во сила на овој Договор , освен за производите дадени во Анекс 1 на овој Протокол.
- Член 3
Украина ќе ги укине царинските давачки при увозот на производи со потекло од Македонија со денот на влегување во сила на овој Договор , освен за производите наведени во Анекс 2 на овој Протокол.
- Член 4
Македонија и Украина можат да продолжат да ги применуваат своите системи на дозволи при извозот и увозот ,како е дадено во Анекс 3 на овој Протокол ,во транзиционен период кој завршува не подолго од четири години од стапување во сила на овој Договор.
- Член 5
Во случај на промени во националното законодавство за тарифните броеви од Анекс 1 и 2 од овој Протокол, Договорните страни меѓусебно веднаш треба да се известат за направените промени.

ПРОТОКОЛ А АНЕКС I

1. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со член 38 , за производите дадени во листа А царинските давачки ќе бидат постепено укинувани во согласност со следната табела:
- Првата година на 90% од основната царина

-Втората година на 80% од основната царина

-Третата година на 60% од основната царина

-Четвратата година на 50% од основната царина

-Петтата година на 40% од основната царина

-Шесттата година на 20 %од основната царина

-Седмата година на 0%
2. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со член 38, за производите дадени во листа Б царинските давачки ќе бидат постепено укинувани во согласност со следната табела:
- Првата година на 90% од основната царина

-Втората година на 80% од основната царина

-Третата година на 70% од основната царина

-Четвратата година на 60% од основната царина

-Петтата година на 50% од основната царина

-Шесттата година на 40 %од основната царина

-Седмата година на 30% од основната царина

-Осмата година на 20% од основната царина

-Деветтата година на 10 % од основната царина

-Десеттата година на 0%

ЛИСТА А ОД АНЕКС 1

Тарифен број	ОПИС		
2515	Мермер, травертин, екосин и друг варовнички камен за споменици, градежништво и др. со привидна специфична маса 2,5 или поголема, и алабастер, вклучувајќи и грубо цепен или сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма: -Мермер и травертин:	3303 00	Парфемии и тоалетни води:
11 00 00	--Суров или грубо цепен	3304	Производи за разубавување или шминкање и производи за негување на кожа (освен лекови), вклучувајќи и препарати за заштита од сонце или за зајакнување на пигментацијата при сончање или за бронзирање на кожа; препарати за маникир или педикир:
12 00 00	--Сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма	3305	Препарати за коса:
2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици, градежништво и друго, вклучувајќи грубо цепени или сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма: -Гранит:	3307	Препарати за бричење, вклучувајќи ги препаратите за пред и по бричење, дезодоранси за лична употреба, препарати за бањање, депилатори и други парфимериски, козметички или тоалетни препарати, на друго место неспомнати или неопфатени; приготвени дезодоранси за простории, парфимирани или непарфимирани вклучувајќи ги и оние што имаат дезинфекциони својства:
12 00 00	--Сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма	3405	Политури и кремове, за обувки, мебел, подови, каросерии, стакло или метал, пасти и прашоци за чистење и слични препарати (без оглед на тоа дали се во форма на хартија, вата, филц, неткаени тканини, сунѓерести материјали, од пластика или гума, импрегнирани или премачкани со такви препарати), освен во соците од тар. број 3404:
2518	Доломит, печен или непечен; доломит, грубоцепен или сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма; агломериран доломит (вклучувајќи тердоломит):	3506	Подготвени липила и други подготвени средства за лепење, на друго место неспомнати или опфатени; производи погодни за употреба како леипила или средства за лепење, подготвени за продажба на мало како лепила или средства за лепење, во пакување со нето маса до 1 кг:
2520	Суров гипс; анхидрид на гипс; печен гипс (што се состои од печен гипс или калциум сулфат), бојосан или небојосан, со додаток или без додаток на мали количества забрзувачи или забавачи на врзувањето:	3506 10 00 00	-Производи погодни за употреба како лепила или средства за лепење, подготвени за продажба на мало како лепила или средства за лепење, во пакување со нето маса до 1 кг
2523	Портланд-цемент, алуминантен цемент, цемент од згура, суперсулфатен цемент и слични хидраулични цемента, вклучувајќи бојосани и во форма на клинкери:	3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; планфилмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:
29 00 00	--Друг	3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени:
2524 00	Азбест:	3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви):
00 30 00	-Влакна, лушпички или прав	3918	Прекривки за подови од пластични маси, несамолепливи или самолепливи, во ролни или во форма на плочи; тапети за сидови или тавани, дефинирани со забелешката 9 кон
00 80 00	-Друго		
3005	Вата, газа, завои и слични производи (на пример, приготвени завои, фластери, приготвени облоги), импрегнирани, премачкани или пресечени со фармацевтски материји или приготвени во малопродажни пакувања за медицински, хируршки, забарски или ветеринарски цели:		
3105	Минерални или хемиски губрива што содржат два или три од следниве губриви елементи: азот, фосфор и калиум; други губрива; производи од оваа глава во форма на таблети или слични форми или во пакување до 10 кг бруто маса:		
3214	Китови (стаклорезачки, за калемење и др.) смолни малтери, други маси за затинање; полимери за молерско-фарбарски работи; неогноотпорни препарати за површинска обработка на фасади, внатрешни зидови, подови, тавани или слично:		

оваа глава:	
3921	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси:
3925	Градежни производи за вградување од пластични маси, на друго место неспомнати или неопфатени:
20 00 00	-Врати, прозорци и рамки за нив, прагови за врати
30 00 00	-Капаци, ролетни (вклучувајќи венецијански ролетни) и слични производи и нивни делови
90 00 00	-Друго
4302	Штавени или обработени крзна (вклучувајќи глави, опашки, шепа или други парчиња или отсекоци), несоставени, или составени (со додавање или без додавање на други материјали) освен оние што се распоредуваат во тар. број 4303:
4303	Облека, прибор за облека и други производи од крзно:
4409	Дрво (вклучувајќи ламели и фризи за паркет, несоставени) профилирано (перо и жлеб, жлебено, фалцувано или слично обработено) по должината на кој и да било раб или лице, вклучувајќи рендисано, брусено или прстесто (валчесто) споено:
4415	Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување, од дрво; барабани (калеми) за кабли од дрво; палети, сандачести палети и други натоварни табли, од дрво; палетни огрлици од дрво:
4802	Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, печатење или други графички цели, вклучувајќи хартија и картон за дупчени картички и ленти, во ролни или листови, освен хартија од тар. број 4801 или 4803; рачно изработена хартија и картон: -Друга хартија и картон, без содржина на влакна добиени со механичка постапка или со содржина на тие влакна до 10% по маса од вкупната содржина на влакната: --Со маса од 40 до 150 г/м ² :
52 20 00	---Во ролни
52 80 00	---Во листови --Со маса поголема од 150 г/м ² :
53 20 00	---Во ролни
53 80 00	---Во листови
4805	Друга непремачкана хартија и картон, во ролни или листови, понатаму необратена или доработена освен онаа наброена во забелешка 2 кон оваа глава:
4805 80	-Друга хартија и картон, со маса од 225 г/м ² или поголема: --Добиени од отпадна хартија:
80 11 00	---Тестлајнер
80 19 00	---Друго
80 90 00	---Друго
4810	Хартија и картон, премачкани од едната или од обете страни со каолин или со други неоргански материји, со врзивно средство или без врзивно средство, а без друг премаз, бојосани или небојосани по површината,
-Друга хартија и картон:	
4810 91	--Повеќеслојни:
91 10 00	---Со секој слој белен
91 30 00	---Само со еден надворешен слој белен
91 90 00	---Друго
4810 99	--Друго:
99 10 00	---Белена хартија и картон, прекриена со каолин
99 30 00	---Прекриена со прав од лискун
99 90 00	---Друго
4811	Хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, премачкани, импрегнирани, прекриени, површински бојосани, површински украсени или печатени, во ролни или листови, освен производите од тар. број 4803, 4809 или 4810: -Хартија и картон, премачкани, импрегнирани или прекриени со пластични маси (исклучувајќи лепила): 31 00 00 --Белени, со маса над 150 г/м ² 39 00 00 --Друго 40 00 00 -Хартија и картон, премачкани, прекриени или импрегнирани со восок, парафински восок, стеарин, масло или глицерин
4816	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање и пренесување (освен оние од тар. број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, во кутии или без кутии:
4818	Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна, што се употребуваат во домаќинствата или за санитарни потреби, во ролни со ширина до 36 см, или сечени по големина или форма; шамивчиња, ливчиња за симнување на шминка, крпи, прекривки за маса, сервиети, пелени за бебиња, тампони, чаршави за кревет и слични предмети за домаќинство, санитарна или болничка употреба, предмети за облекување и прибор за облекување, од хартиена маса, хартија, целулозна вата, од листови или ленти од целулозни влакна:
4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна:
4823 70	-Леани или пресувани производи од хартиена маса: 70 10 00 --Леани послужавници и кутии за пакување на јајца 70 90 00 --Друго
5106	Предиво од влачена волна, неподготвено за продажба на мало:
5107	Предиво од чешлана волна, неподготвено за продажба на мало:
5109	Предиво од волна или од фини животински влакна, подготвено за продажба на мало:

5111	Ткаенини од влачена волна или од влачени фини животински влакна:	5515	Други ткаенини од синтетички влакна, сечени:
5112	Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини животински влакна:	5516	Ткаенини од вештачки влакна, сечени:
5204	Конец за шиене од памук, неподготвен или подготвен за продажба на мало:	5601	Ткаенини од вештачки влакна, сечени:
5205	Предиво од памук (освен конец за шиене), што по маса содржи 85% или повеќе памук, неподготвено за продажба на мало:	5602	Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен или ламиниран:
5206	Предиво од памук (освен конец за шиене), што по маса содржи помалку од 85% памук, неподготвено за продажба на мало:	5603	Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, превлечен или ламиниран:
5207	Предиво од памук (освен конец за шиене) подготвено за продажба на мало:	5802	Фротир ткаенини за пешкири и слични запчести фротир ткаенини, освен тесни ткаенини од тар. број 5806; тафтинг текстилни ткаенини, освен производите од тар. број 5703:
5208	Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% или повеќе памук, со маса до 200 г/м2:	5803	Гази, освен тесни ткаенини од тар. број 5806:
5209	Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% или повеќе памук, со маса над 200 г/м2:	6212	Градници, мидери, стезници, прерамки, држачи за чорапи, подврски и слични производи, како и нивни делови, вклучувајќи плетени или хеклани:
5210	Ткаенини од памук што по маса содржат помалку од 85% памук, во мешаница претежно или само со вештачки или синтетички влакна, со маса до 200 г/м2:	6302	Рубелина за постела, за маса, тоалетна рубелина и рубелина за кујна:
5211	Ткаенини од памук, со содржина помалку од 85% по маса памук, во мешаница со вештачки или синтетички влакна, со маса над 200 г/м2:	6406	Делови на обувки (вклучувајќи горништа што се споени или неспоени со внатрешните фонови); влошки за обувки, вметки за пети и слични производи; гамашни, увиткувани и слични производи, и нивни делови:
5212	Други ткаенини од памук:	6601	Чадори и сонцобрани (вклучувајќи стапови-чадори, градински чадори и слични чадори):
5501	Други ткаенини од памук:	6802	Обработен камен за споменици и градби (освен шкрилци) и производи од нив, освен производи од тар. број 6801; коцки за мозаик и слично, од природен камен (вклучувајќи и од шкрилци), врз подлога или без подлога; вештачки бојосани гранули, луспи и прав, од природен камен (вклучувајќи од шкрилци):
5503	Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечеслани, ниту преработувани поинаку за предење:	6807	Производи од битумен или од слични материјали (на пр, од битумен од нафта или од смола на катран од камен јаглен):
5505	Отпадоци (вклучувајќи кратки влакна добиени при чешлање, отпадоци од предиво и скубени текстилни отпадоци) од вештачки или синтетички влакна:	6809	Производи од гипс или од мешаница врз база на гипс:
5506	Синтетички влакна сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку за предење:	6810	Производи од цемент, бетон или вештачки камен, армирани или неармирани:
5508	Конец за шиене од вештачки или синтетички влакна сечени, подготвен или неподготвен за продажба на мало:	6813	Фрикциони материјали и производи од фрикции материјали (на пр, плочи, валјаци, ленти, сегменти, дискови, подметки, облоги), немонтирани, за кочници, спојки или слично, врз база на азбест, други минерални материјали или целулоза, комбинирани или некомбинирани со текстил или со други материјали:
5509	Предиво (освен конец за шиене) од синтетички влакна сечени, неподготвено за продажба на мало:	6902	Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични огноотпорни керамички производи за вградување, освен оние од силикатно фосилно брашно или од слични силикатни земји:
5510	Предиво (освен конец за шиене) од вештачки влакна, сечени, неподготвено за продажба на мало:	6914	Други производи од керамика:
5511	Предиво (освен конец за шиене) од вештачки или синтетички влакна, сечени, подготвено за продажба на мало:	7007	Други производи од керамика:
5512	Ткаенини со содржина 85% или повеќе по маса синтетички влакна, сечени:	7019	Стаклени влакна (вклучувајќи стаклена волна) и производи од нив (на пр, предиво, ткаенина):
5513	Ткаенини од синтетички влакна сечени, со содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во мешаница претежно или само со памук, со маса до 170 г/м2:	7113	Накит и делови од накит; од благородни метали или од метали плати-
5514	Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во мешаница претежно или само со памук, со маса над 170 г/м2:		

нирани со благородни метали:	
7114	Предмети на златарството или кујунџиството и нивни делови, од благородни метали или од метали платинирани со благородни метали:
7115	Други предмети од благородни метали или од метали платинирани со благородни метали:
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконструирани):
7117	Имитации на накит: -Од прости метали, вклучувајќи ги и оние што се превлечени со благородни метали:
7307	Прибор за цевки (на пример, спојници, колена, муфови), од железо или челик:
7320	Пружини и листови за пружини, од железо или челик:
7413 00	Впредена жица, јажиња, плетени ленти и слично, од бакар, електрично неизолирани: -Друго: 00 91 00 --Од рафиниран бакар 00 99 00 --Од легури на бакар
7418	Трпезни, кујнски и други производи за домаќинство и нивни делови, од бакар; сунѓери за рибање садови и перничина за рибање или полирање, нараквици и слично, од бакар; санитарни предмети и нивни делови, од бакар: -Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови; сунѓери за рибање садови и перничина за рибање или полирање, нараквици и слично: 19 00 00 --Друго
7614	Впредена жица, јажиња, плетени ленти и слично, од алуминиум, електрично неизолирани:
7616	Други производи од алуминиум:
8302	Окови, прибор и слични производи од прости метали, за мебел, врати, скапила, прозорци, ролетни, каросерији, седларски стоки, куфери, сандаци, кутии или слично; кукачки за закачување шапки, конзоли и слично; тркалца (за мебел и сл.) со елементи за прицврстување од прости метали; автоматски затворачи на врати од прости метали:
8404	Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 8403 (на пример, економајзери, прегрејувачи, отстранувачи на саѓи, рекуператори на гас); кондензатори за енергетски единици на водена или друга пареа:
8460	Алатни машини за чистење, острење, брусење, хонување, лепување, полирање или поинакво довршување на метали или кермети со помош на брусеви, абразиви или на производи за полирање, освен машините за изработка на запченици со режење, брусење или довршување на запченици од тар. број 8461:
8462	Алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со слободно ковење или со ковење во ка-

8463	Други алатни машини за обработка на метали или кермети, без симнување на струготини:
9401	Седишта (освен оние од тар. број 9402), вклучувајќи ги и оние што можат да се претворат во легла, и нивни делови:
9402	Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски мебел (на пример, операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди, забарски столови); берберски столови и слични столови, со обртно, наклонувачко и подигнувачко движење; делови на наведените производи:
9404	Носачи на матраци; предмети на постелнина и слични стоки (на пример, матраци, јоргани, перини, перници и перничина), со пружини или полнети со кој и да е материјал или од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и пресвлечени: 10 00 00 -Носачи на матраци --Од други материјали: 29 10 00 ---Со спирална влошка 29 90 00 ---Друго -Вреќи за спиење: 30 10 00 --Полнети со пердуви или перја 30 90 00 --Друго -Друго: 90 10 00 --Полнети со пердуви или перја 90 90 00 --Друго

ЛИСТА Б ОД АНЕКС 1

Тарифен број	ОПИС
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи:
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди:
3004	Лекови (освен производите од тар. број 3002, 3005 или 3006) што се состојат од измешани или неизмешани производи за терапевтска или профилактичка употреба, приготвени во одмерени дози или во форми или пакување за продажба на мало: -Што содржат други антибиотици: 20 10 00 --Готови лекови за продажба на мало -Што содржат хормони или други

	производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици:	90 10 00	--Површински активни препарати
	--Што содржат инсулин:	90 90 00	--Препарати за перење и препарати за чистење
31 10 00	---Готови лекови за продажба на мало	3904	Полимери на винилхлорид или на други халогенирани олефини, во примарни форми:
	--Што содржат адрено кортикални хормони:	3917	Цевки, црева и прибор за нив (на пр, спојници, колена прирабници), од пластични маси:
32 10 00	---Готови лекови за продажба на мало	3920	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:
	--Друго:	4202	Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актен-чанти, школски чанти, футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулканфибер или од картон, или целосно или претежно прекриени со овие материјали или со хартија:
39 10 00	---Готови лекови за продажба на мало	4203	Облека и прибор за облека, од кожа или од вештачка (реконституирана) кожа:
	-Што содржат алкалоиди или нивни деривати без содржина на хормони, други производи од тар. број 2937 или антибиотици:	4205	Други производи од кожа или од вештачка кожа
40 10 00	--Готови лекови за продажба на мало	4304	Вештачко крзно и производи од вештачко крзно:
	-Други лекови што содржат витамини или други производи од тар. број 2936:	4418	Градежна столарија и други производи за градежништво од дрво, вклучувајќи плочи со саке, составени паркетни плочи, режана и цепена шиндра:
50 10 00	--Готови лекови за продажба на мало	4808	Хартија и картон, брановидни (со или без залепени рамни површински листови), наборени, крепирани, плисирани, релјефни или дупчени, во ролни или листови, освен онаа хартија објаснета во тар. број 4803:
	-Друго:	10 00 00	-Хартија и картон, брановидни, вклучувајќи и дупчени
90 11 00	---Што содржат јод или соединенија на јод	30 00 00	-Друга крафт хартија, наборена, крепирана или плисирана, вклучувајќи релјефни или дупчени
90 19 00	---Друго	90 00 00	-Друго
	--Друго:	4819	Кутии, вреки и други контејнери за пакување од хартија, картони, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна; картонажни производи од хартија или картон, регистратори и др. што се употребуваат во канцеларии, дукани или слично:
90 91 00	---Што содржат јод или соединенија на јод	10 00 00	-Кутии од брановидна хартија или картон
90 99 00	---Друго	30 00 00	-Вреки и кеси, со ширина на основата од 40 см или поголема
3208	Премачкувачки средства бои и лакови врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, дисперзирани или растворени во неводен медиум; раствори дефинирани со забелешката 4 кон оваа глава:		
3209	Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, дисперзирани или растворени во воден медиум:		
3210	Други премачкувачки средства (бои и лакови); приготвени водни пигменти што се употребуваат за површинска доработка на кожа:		
3401	Сапун; органски површински активни производи и препарати за употреба како сапун, во форма на стапчиња, колачиња, леани или обликувани парчиња, со додаток или без додаток на сапун; хартија, вата, филц и неткаени ткаенини, импрегнирани или премачкани со сапун или со детергент:		
3402	Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење, со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. број 3401:		
3402 20	-Препарати приготвени за продажба на мало:		
20 10 00	--Површински активни препарати		
20 90 00	--Препарати за перење и препарати за чистење		
3402 90	-Друго:		

40 00 00	-Други вреќи и кеси, вклучувајќи фишеци	тени или хеклани:
50 00 00	-Други контејнери за пакување, вклучувајќи обвивки за плочи	6110 Џемпери со или без закопчување, пуловери, елеци и слични производи, плетени или хеклани:
60 00 00	-Картонажни производи од хартија или картон (регистратори и др.) што се употребуваат во канцеларии, дуќани или слично	6111 Облека и прибор за облека, за бебиња, плетени или хеклани:
5701	Теписи и други текстилни покривки за под, јазлирани, довршени или недовршени:	6112 Тренерки, скијачка облека и гаќи за капење или костими, плетени или хеклани:
5702	Теписи и други текстилни покривки за под, ткаени, но нетафтувани или нефлокирани, довршени или недовршени, вклучувајќи "Келем", "Сцхумакс", "Кармание" и слични рачно ткаени простирки:	6113 Облека изработена од плетени или хеклани материјали од тар. број 5903, 5906 или 5907:
5703	Теписи и други подни покривки од текстил, тафтувани, довршени или недовршени:	6114 Друга облека, плетена или хеклана:
5704	Теписи и други подни покривки, од филц, што не се тафтувани ниту флокирани, довршени или недовршени:	6115 Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучувајќи чорапи за вени и калци без фонови, плетени или хеклани:
5705	Други теписи и други подни покривки од текстил, довршени или недовршени:	6117 Друг готов прибор за облека, плетен или хеклан; плетени или хеклани делови на облека или прибор за облека:
6001	Сомот, плиш, вклучувајќи материјал со висок флор и букле материјал, плетени или хеклани:	6201 Капути, наметала, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошка или слични производи, за мажи или момчиња, освен производите од тар. број 6203:
6002	Други плетени или хеклани материјали:	6202 Капути, наметала, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава и влошка и слични производи, за жени или за девојчиња, освен производите од тар. број 6204:
6101	Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошки и слични производи за мажи или момчиња, плетени или хеклани, освен производите од тар. број 6103:	6203 Облека, комплекти, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење), за мажи или момчиња:
6102	Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошка и слични производи за жени или девојчиња, плетени или хеклани, освен производите од тар. број 6104:	6204 Костими, комплекти, јакни, сакоа, фустани, здолници, здолници-панталони, панталони, панталони со пластрон, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење и костими), за жени или девојчиња, плетени или хеклани:
6103	Облека, комплекти, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење) за мажи или момчиња, плетени или хеклани:	6205 Кошули за мажи или момчиња:
6104	Костими, комплекти, јакни, сакоа, фустани, здолници, здолници-панталони, панталони, панталони со пластрон, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење и костими), за жени или девојчиња, плетени или хеклани:	6206 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња:
6105	Кошули за мажи или момчиња, плетени или хеклани:	6207 Поткошули и други маици, гаќи (кратки или долги), ношници, пижаме, наметала за капење, домашни наметала и слични производи, за мажи или момчиња:
6106	Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња, плетени или хеклани:	6208 Поткошули и други маици, комбинезони, здолници, гаќички, килоти, ношници, пижаме, утрински фустани, наметала за капење, роби и слични производи, за жени или девојчиња:
6107	Гаќи (долги или кратки), ношници, пижаме, наметки за капење, домашни наметки и слични производи за мажи или момчиња, плетени или хеклани:	6209 Облека и прибор за облека, за бебиња:
6108	Комбинезони, подздолници, гаќички, ношници, наметки за капење, роби и слични производи, за жени или девојчиња, плетени или хеклани:	6210 Облека, изработена од материјали од тар. број 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
6109	Поткошули и маици (Т-схиртс), плетени или хеклани:	6211 Тренерки, скијачка облека и гаќи или костими за капење; друга облека:
		6301 Кебиња и слични покривки:
		6303 Завеси (вклучувајќи драперии) и внатрешни платнени ролетни; кратки украсни драперии за прозорци или кревети:

6304	Други производи за внатрешно опремување, исклучувајќи ги производите од тар. број 9404:		шолји, котлиња за вода, писоари и слични санитарни производи:
6306	Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни (тенди); шатори; едра за пловила, за штици за едрење или за сувоземни возила; производи за кампување:	6911	Трпезни садови, кујнски садови, други предмети за домаќинство или за тоалетна употреба, од порцелан:
6401	Водонепропустливи обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса, чие што лице не е прицврстено за ѓотот ниту споено со него со шиене, ковење со заковки или шајки, со помош на шрафови, чепови или со слични постапки:	6912 00	Керамички трпезни садови и кујнски садови, други предмети за домаќинството и за тоалетна употреба, освен од порцелан:
6402	Други обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса:	7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори:
6403	Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од кожа:	10 00 00	-Ретровизори (огледала) за моторни возила
6404	Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, од кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од текстилни материјали:	7208	Топло валани плоснати производи, од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, неплатинирани или непревлечени:
6405	Други обувки:	7209	Плоснати валани производи, од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, ладно валани (ладно редуцирани), неплатинирани или непревлечени:
6804	Мелнички камења, точила, точилни плочи и слично, без постамент, за мелење, точење, острење, полирање, израмнување или сечење, точила за рачно острење или полирање, и нивни делови, од природен камен, од агломериран природен или вештачки абразивен материјал, или од керамика, со или без делови од други материјали:	7210	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, платинирани или превлечени:
6804 22	--Од други агломерирани абразивни материјали или од керамика:	30 00 00	-Електролитички превлечени или прекриени со цинк
22 10 00	---Од вештачки абразиви, со сврзувачки средства	7210 41	--Брановидни:
22 90 00	---Друго	41 10 00	---Само површински третирани или просто сечени во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)
6805	Абразивни материјали, природни или вештачки, во форма на прав или зрна, нанесени врз подлога од текстил, хартија, картон или на други материјали, вклучувајќи исечени во определени форми, прошиени или поинаку составени:	41 90 00	---Друго
6811	Азбестно-цементни производи, производи од цемент со целулозни влакна и слично:	7210 49	--Друго:
6812	Преработени азбестни влакна; мешаници врз база на азбест или врз база на азбест и магнезиум карбонат; производи од тие мешаници или од азбест (на пр, нишки, ткаенини, облека, покривка за глава, обувки, затиначи), зајакнати или незајакнати, освен производите од тар. број 6811 или 6813:	49 10 00	---Само површински третирани или просто сечени во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)
6907	Неглазирани керамички плочки за поплочување и обложување; неглазирани керамички коцки за мозаик и слично, врз подлога или без подлога:	49 90 00	---Друго
6908	Глазирани керамички плочки за поплочување и обложување; глазирани керамички коцкички и слично, за мозаик врз подлога или без подлога:	7210 70	-Обоени, лакирани или превлечени со пластична маса:
6910	Мијалници, лавабоа, столбови за лавабоа, кади, бидеа, клозетски	70 39 00	--Само површински третирани или просто сечени во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна):
		70 90 00	---Друго
		7211	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 мм, неплатинирани или непревлечени:
		7211 14	--Други, со дебелина од 4,75 мм и поголема:
		14 10 00	---Со ширина над 500 мм
		7211 19	--Други:
		19 20 00	---Со ширина над 500 мм
		7212	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 мм, платинирани или превлечени:
		7212 20	-Електролитички превлечени или прекриени со цинк:
		20 11 00	--Со ширина над 500 мм:
		20 19 00	---Само површински третирани
		20 90 00	---Друго
		7212 40	--Со ширина до 500 мм
		40 10 00	-Премачкани, лакирани или превлечени со пластична маса:
			--Калаисани, само лакирани

	--Друго:		ни гасови), од железо или челик, со зафатнина поголема од 300 литри, со или без облога или топлотна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:
	---Со ширина над 500 мм:		
40 91 00	----Само површински третирани		
40 93 00	----Друго		
7213	Топло валања жица, во макари, од железо или нелегиран челик:	7310	Танкови, буриња, бочви, лимени кутии и слични контејнери за кој и да било материјал (освен компримиран или течни гасови), од железо или челик, со зафатнина до 300 литри, со или без облога или топлотна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:
10 00 00	-Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други деформации добиени во процесот на валање	10 00 00	-Со зафатнина 50 л или поголема
7217	Ладно добиена жица, од железо или нелегиран челик:		-Со зафатнина помала од 50 литри:
7217 10	-Непревлечена или непрекриена, полирана или неполирана:		---Други, со дебелина на сид:
	--Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса:	21 91 00	----До 0,5 мм
10 10 00	---Со максимална димензија на напречен пресек до 0,8 мм	21 99 00	----Над 0,5 мм
	---Со максимална димензија на напречен пресек над 0,8 мм:		--Друго:
10 31 00	----Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други деформации добиени во текот на валањето	29 10 00	---Со дебелина на сид до 0,5 мм
10 39 00	----Друга	29 90 00	---Со дебелина на сид над 0,5 мм
10 50 00	--Со содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по маса	7311 00	Контејнери за компримиран или течни гасови, од железо или челик:
10 90 00	--Со содржина на јаглерод над 0,6% по маса		-Друго, со капацитет:
7217 20	-Превлечена или прекриена со цинк:	7311 00 91 00	--До 1000 литри
	--Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса:	7311 00 99 00	--Над 1000 литри
20 10 00	---Со максимална димензија на напречен пресек до 0,8 мм	7313 00 00 00	Бодлива жица од железо или челик; впредена лента или еднократна плосната жица, со боцки или без нив, и лесно предена дупла жица, што се употребува за огради, од железо или челик
20 30 00	---Со максимална димензија на напречен пресек над 0,8 мм	7317	Шајки, клинчи, клинчиња за цртачки табли, брановидни шајки, заострени крампони (освен оние од тар. број 8305) и слични предмети, од железо или челик, со или без глава од друг материјал, исклучувајќи такви производи со глави од бакар
20 50 00	--Со содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по маса	7318	Завртки, навртки, тирфони, завртки со кука, заковки, затезни клинови, расцепки, подлошки (вклучувајќи еластични подлошки) и слични производи, од железо или челик:
7217 90	-Друга:	7321	Печки за загревање на простории, шпорети, решеткасти огништа, кујнски печки (вклучувајќи и со помошен казан за централно греење), скари, мангали, гасни решоа, грејачи за чинии и слични неелектрични апарати за домаќинство, и нивни делови, од железо или челик:
	--Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса:	7321 13 00 00	--На цврсти горива
90 10 00	---Со максимална димензија на напречен пресек до 0,8 мм		-Други апарати:
90 30 00	---Со максимална димензија на напречен пресек над 0,8 мм	7321 83 00 00	--На цврсти горива
90 50 00	--Со содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по маса	7323	Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови, од железо или челик; волна од железо или челик; сунѓер за миење садови и перничиња за триење или полирање, нараквици и слично, од железо или челик:
90 90 00	--Со содржина на јаглерод над 0,6% по маса	7325	Други леани производи од железо или челик:
7305	Други цевки (на пример, заварени, заковани или затворени на сличен начин), со кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, од железо или челик:	10 00 00	-Од нетемпирано леано железо
7306	Други цевки и шупливи профили (на пример, со отворени споеви, заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:	7325 99	--Други:
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови од конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, прозорски капаци, огради и столбови), од железо или челик; лимови, прачки, профили, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик:		---Друго:
7309	Резервоари, танкови, бочви и слични контејнери за кој и да било материјал (освен компримиран или теч-		

99 91 00 ----Фитинзи за рабови на контејнери	8403	Котли за централно греење, освен котлите од тар. број 8402:
99 99 00 ----Друго	8413	Пумпи за течности, опремени или не-опремени со мерни уреди; елеватори на течности:
7604 Прачки и профили, од алуминиум:	8414	Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:
7608 Цевки од алуминиум:	8414 10	-Вакуум пумпи:
7610 Конструкции од алуминиум (освен монтажните згради од тар. број 9406) и делови на конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни костури, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, огради и столбови); лимови, прачки, профили, цевки и слично, од алуминиум, подготвени за употреба во конструкции:		--Друго:
8211 Ножеви со сечила, назабени или не (вклучувајќи и градинарски ножеви), освен ножевите од тар. број 8208, и сечила за ножеви:	10 30 00 ---Ротациони пумпи	
--Друго:	---Друго:	
8211 91 --Трпезни ножеви со фиксирани сечила:	10 50 00 ----Пумпи за дифузија	
91 30 00 ---Трпезни ножеви со рачка и сечила од не'рѓосувачки челик	адсорпцион пумпс	
8215 Лажици, виљушки, црпалки, лажици за пена, лопатки за сервирање слатки, ножеви за риба, ножеви за путер, штипки за шеќер и сличен кујнски или трпезен прибор:	10 90 00 ----Друго	
--Друго:	-Вентилатори:	
10 30 00 ---Од не'рѓосувачки челик	8414 51 --За маса, за под, за сид, за прозорци, за плафон или покрив, со вграден електромотор со моќност до 125 кЊ:	
8215 20 -Други сетови:	51 90 00 ---Друго	
20 10 00 --Од не'рѓосувачки челик	8414 59 --Друго:	
20 90 00 --Друго	59 30 00 ----Аксијални	
8215 99 --Друго:	59 50 00 ----Центрифугални	
99 10 00 ---Од не'рѓосувачки челик	59 90 00 ----Друго	
99 90 00 ---Друго	8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415:
8301 Катанци и брави (на клуч, шифра или електрични), од прости метали; затвораи и опкови со затвораи, кои имаат вградени брави, од прости метали; клучеви за кои и да е од споменатите производи, од прости метали:	8418 10	-Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати:
20 00 00 -Брави за моторни возила		--Друго:
8303 00 Каси, сефови, врати и прегради за трезори, преносливи сигурносни касети за пари или документи и слично, од прости метали:	10 91 00 ---Со капацитет над 340 литри	
8304 00 00 00 Ормани за архиви, ормани за карто-теки, кутии за сортирање на документи, регали за хартија, пултови за пера, пултови за штембили и слична канцелариска опрема, од прости метали, освен канцелариски мебел од тар. број 9403	10 99 00 ----Друго	
8309 Затки (вклучувајќи и крунски затки, навојни затки и затки низ кои се сипува), капсули за шишиња, капаци од лим со или без навој, пломби и друг прибор за пакување, од прости метали:	-фрижидери за домаќинство:	
8309 10 00 00 -Крунски затки	8418 21 --Компресиони:	
8402 Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греење со топла вода кои можат да произведат пареа со низок притисок); котли за прегреана вода:	21 10 00 --- Со капацитет над 340 литри	
	--- Друго :	
	21 51 00 --- - Модел за на маса	
	21 59 00 --- - Модел за вградување	
	---- Други со капацитет :	
	21 91 00 ----- До 250 литри	
	21 99 00 ----- Над 250 литри до 340 литри	
	22 00 00 -- Абсорпциони, електрични	
	29 00 00 -- Друго	
	8418 30	-Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет до 800 л:
	--Друго:	
	30 91 00 --- Со капацитет до 400 литри	
	30 99 00 ---Со капацитет над 250 литри до 900 литри:	
	8418 40	-Замрзнувачи од вертикален тип, со капацитет до 900 л:
	--Друго:	
	40 91 00 ---Со капацитет до 250 литри :	
	40 99 00 ---Со капацитет над 250 литри до 900 литри:	

8418 50	-Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за ладење или замрзнување: --Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот):	валјаци
50 11 00	---За чување на замрзната храна:	40 93 00 ---Менувачки кутии и други менувачи на брзини
50 19 00	---Друго:	40 98 00 ---Друго
50 90 00	---Друг разладен мебел:	
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови: --Со капацитет на мерење над 30 до 5000 кг:	8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии:
8423 82	82 10 00 ---Автоматски со повикување на претходна маса	8507 Електрични апарати, вклучувајќи и сепаратори за нив, правоаголни или не, (вклучувајќи и квадратни): -Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори: --Друго: ---Со маса над 5 кг:
82 90 00	---Друго:	10 81 00 ----Што работат со течен електролит
8423 89	89 10 00 ---Мостни (железнички)	10 89 00 ----Друго
8457	Центри за машинска обработка, машини изградени врз принципот на стандардни единици (со една станица), и трансфер-машини со повеќе станици, за обработка на метал:	8508 Електромеханички алат за работа во рака, со вграден електромотор: -Дупчалки од сите видови:
8458	Стругови (вклучувајќи свртувачки центри) за обработка на метали:	8508 10
8459	Алатни машини за обработка на метал со симнување на струготини (вклучувајќи машини со работни единици на водилки) за дупчење, за проширување на отвори, за глодење, за врежување или нарежување на навои, освен струговите (вклучувајќи и свртувачки центри) од тар. број 8458:	8509 Електромеханички апарати за домаќинството, со вграден електромотор: -Правосмукалки: 10 10 00 --Со напон над 110 В
8461	Алатни машини за рендосување, изработка на жлебови, провлекување, режење на запченици, брусење на запченици, сечење со пила, отсекување или со други постапки и други алатни машини за обработка на метали или кермети со симнување на струготини, на друго место неспомнати ниту опфатени:	40 00 00 -Апарати за мелење и мешање на храна; соковници за овошје или зеленчук 80 00 00 -Други апарати 8509 90 -Делови: 90 90 00 --Друго
8483	Трансмисиони вратила (вклучувајќи и брегасти вратила и коленести вратила) и криваи; кукишта за лежишта и лизгачки лежишта; запченици, запчести и фрикциони преносници; навојни вретена со куглички или валјаци; менувачки кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и претворачи на обртниот момент; замавници, ременици и јажаници (вклучувајќи и за макари); вклучно-исклучни спојници; и спојници за вратила (вклучувајќи и зглобни спојници): -Запчести и фрикциони преносници, исклучувајќи запченици, верижници и други трансмисиони елементи испорачани посебно; навојни вретена со куглички или валјаци; менувачки кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и претворачи на обртниот момент: --Друго:	8515 Машини и апарати за меко и тврдо лемење и заварување, електрични (вклучувајќи и електрично загревање гас), ласерски или врз принцип на друга светлост или фотонски сноп, ултразвук, електронски сноп, магнетни импулси или лак на плазма вклучувајќи ги и оние што можат да вршат сечење; електрични машини и апарати за врело прскање на метали или на кермети: -Машини и апарати за електроотпорно заварување на метали: 21 00 00 --Автоматски или полуавтоматски 29 00 00 --Други -Машини и апарати за заварување на метали со електролак (вклучувајќи и лак на плазма): 31 00 00 --Автоматски или полуавтоматски 8515 39 --Други: 39 10 00 ---За рачно заварување со обложени електроди, испорачани комплетно со глава за заварување или сечење 39 90 00 ---Друго 8515 80 -Други машини и апарати: --За обработка на метал: 80 11 00 ---За заварување 80 19 00 ---Друго
8483 40	40 91 00 ---Запчести и фрикциони преносници 40 92 00 ---Навојни вретена со куглички или валјаци:	8516 Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи; електрични апарати за греење простор и електрични уреди за греење почва; електро-термички апарати за уредување коса (на пример апарати за сушење коса, апарати

8516 10	ти за ондулација) и апарати за сушење раце; електрични пегли; други електро-термички уреди за домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние од тар. број 8545: -Електро-термички или акумулациони грејачи на вода и потопувачи на вода:	8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релеи, осигурувачи, бранови со висока фреквенција, вклучници и штекери, сијалични грла и разводни кутии), за напони до 1000 В:
10 11 00	---Проточни	8536 10	-Осигурувачи:
10 19 00	---Други	10 10 00	--За јачина на струја до 10 А
8516 29	--Друго:	10 50 00	--За јачина на струја над 10 А до 63 А
29 50 00	---Конвекциони греачи	10 90 00	--За јачина на струја над 63 А
29 91 00	---Со вграден вентилатор	8536 20	-Автоматски прекинувачи на струјни кола:
29 99 00	---Друго	20 10 00	--За јачина на струја до 63 А
8516 31	-Електро-термички апарати за уредување коса или сушење раце: --Апарати за сушење коса:	20 90 00	--За јачина на струја над 63 А
31 90 00	---Друго	8536 30	-Други апарати за заштита на електрични струјни кола:
32 00 00	--Други апарати за уредување на коса	30 10 00	--За јачина на струја до 16 А
33 00 00	--Апарати за сушење раце	30 30 00	--За јачина на струја над 16 А до 125 А
8516 60	-Други печки; шпорети, решоа и грејни плочи; скари и ражни:	30 90 00	--За јачина на струја над 125 А
60 10 00	--Шпорети (кои во себе содржат перна и грејна плоча) --Решоа и грејни плочи за вградување:		-Релеи:
60 51 00	---Грејни плочи за вградување	8536 41	--За напон до 60 В:
60 59 00	---Друго	41 10 00	---За јачина на струја до 2 А
60 70 00	--Скари и ражни	41 90 00	---За јачина на струја над 2 А
60 80 00	--Перни за вградување	49 00 00	--Друго
60 90 00	--Друго	8536 50	-Други прекинувачи:
8516 80	-Електрични грејачи отпорници:		--За напон до 60 В:
80 90 00	--Друго	50 11 00	---На притискање
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528:	50 15 00	---Ротациони
8529 10	-Анени и антенски рефлектори од сите видови; делови погодни за употреба со нив:	50 19 00	---Друго
10 31 00	----Надворешни антени за радиодифузни или телевизиски приемници:	50 90 00	--Друго:
10 39 00	-----За прием преку сателит	8537	Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе производи од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен комутационите апарати од тар. број 8517:
10 40 00	----Внатрешни антени за радиодифузни или телевизиски приемници, вклучувајќи и антени за вградување во апарати	8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:
10 50 00	----Друго	20 00 00	-Коаксијални кабли и други коаксијални електрични спроводници
10 70 00	---Филтери и скретници за антени	8544 30	-Сетови на спроводници за палење и други сетови на спроводници за возила, воздухоплови или бродови:
10 90 00	--Друго	30 90 00	--Друго
8534	Печатени кола:		-Други електрични спроводници, за напон до 80 В:
8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, осигурувачи, одводници на пренапон, ограничувани на напон, придушувачи, на бранови со висока фреквенција, вклучници и разводни кутии), за напони поголеми од 1000 В:	8544 41	--Со конектори:
		41 10 00	---Видови што се употребуваат во телокомуникациите

41 90 00	---Други	--Друго:
8544 49	--Други:	39 00 90 ---Друго
49 20 00	---Видови што се употребуваат во телекомуникациите	-Менувачи:
49 80 00	---Други	40 00 90 --Друго
	-Други електрични спроводници, за напони над 80 до 1000 В:	-Обесувачки амортизери:
51 00 00	--Со конектори	80 00 90 --Друго:
8544 59	--Други:	--Издувни лонци и издувни цевки:
59 10 00	---Жица и кабли чишто поединечни спроводници имаат пречник поголем од 0,51 мм	92 00 90 ---Друго
	---Други:	--Вклучно-исклучни спојници и нивни делови:
59 20 00	----За напон од 1000 В	93 00 90 ---Друго
59 80 00	----За напон над 80 В до 1000 В	--Друго:
8544 60	-Други електрични спроводници, за напон над 1000 В:	99 00 90 ---Друго
60 10 00	--Со спроводници од бакар	8716 Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови:
60 90 00	--Со други спроводници	8716 10 -Приколки и полуприколки за домување или кампување:
8607	Делови на шински возила:	10 10 00 --Што се склопуваат
	-Кочници и нивни делови:	10 90 00 --Други
	--Воздушни кочници и нивни делови:	8716 20 -Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели:
21 10 00	---Од леано железо или леан челик	20 10 00 --Растурачи на губриво
21 90 00	---Друго	20 90 00 --Други
	--Друго:	- Отхер траилерс анд семи-траилерс Фор тхе транспорт оф гоодс :
29 10 00	---Од леано железо или леан челик	8716 39 --Други:
29 90 00	---Друго	---Други:
8701	Трактори (освен оние од тар. број 8709):	----Нови:
8702	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот:	39 30 00 ----Полуприколки
8703	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	----Други:
8706 00	Шасии со вградени мотори, за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	39 51 00 -----Едноосовински
8707	Каросерии (вклучувајќи и кабини) за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	39 59 00 -----Други
8708	Делови и прибор за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	39 80 00 ----Употребувани
	-Браници и нивни делови:	40 00 00 -Други приколки и полуприколки
10 00 90	--Друго	8716 90 -Делови:
	-Други делови и прибор за каросерии (вклучувајќи и за кабини):	90 10 00 --Шасии
	--Сигурносни појаси:	90 30 00 --Каросерии
21 00 90	---Друго	90 90 00 --Други делови
	--Друго:	9028 Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждање:
29 00 90	---Друго	20 00 00 -Мерачи на течности
	-Кочници и серво-кочници и нивни делови:	9028 30 -Електрични броила:
	--Монтирани облоги за кочниците на носачот:	--За наизменична струја:
31 00 90	---Друго	30 11 00 ---Еднофазни
		30 19 00 ---Повеќефазни
		30 90 00 --Друго
		9107 00 00 00 Временски прекинувачи со механизам за часовници или со синхрон-мотор
		9403 Друг мебел и негови делови:
		9403 10 -Метален канцелариски мебел:
		10 10 00 --Маси за цртање (освен оние од тар. број 9017)

--Друго;

---Со висина до 80 см:

10 51 00 ---Работни маси

10 59 00 ---Друго

---Со висина над 80 см:

10 91 00 ---Ормани со врати и роло ормани

10 93 00 ---Ормани за картотека и други ормани со фиоки

10 99 00 ---Друго

9403 20 -Друг метален мебел:

--Друго:

20 91 00 ---Кревети

20 99 00 ---Друго

9403 30 -Дрвен канцелариски мебел:

--Со висина до 80 см:

30 11 00 ---Работни маси

30 19 00 ---Друго

--Со висина над 80 см:

30 91 00 ---Ормани за картотека и други ормани со фиоки

30 99 00 ---Друго

9403 40 -Дрвен кујнски мебел:

40 10 00 --Опредиени кујнски делови

40 90 00 --Друго

50 00 00 -Дрвен мебел за спални соби

9403 60 -Друг дрвен мебел:

60 10 00 --Дрвен мебел за терпезарии и дневни соби

60 30 00 --Дрвен мебел за опремување на продавници

60 90 00 --Друг дрвен мебел

9403 70 -Мебел од пластични маси:

70 90 00 --Друго

80 00 00 -Мебел од други материјали, вклучувајќи и трска, прачки, бамбус или слични материјали

9403 90 -Делови:

90 10 00 --Од метал

90 30 00 --Од дрво

90 90 00 --Од други материјали

9405 Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и нивни делови, на друго место неспомнати ниту опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор, и нивни делови на друго место неспомнати ниту опфатени:

9405 10 -Лустери и други електрични плафонски или ѕидни светлечки тела, освен за осветлување на јавни отворени простории или собајници:

9405 20 -Електрични ламби за ставање на маса, покрај кревет, или на под:

9405 40 -Други електрични ламби и светлечки тела:

9405 60 -Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично:

9406 00 Монтажни згради:

ПРОТОКОЛА АНЕКС 2

1. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со членот 38, за горенаведените производи означени со в1г царинските давачки ќе се намалуваат постепено, во согласност со следната временска табела:

- во првата година на 75% од основната царинска стапка

- во втората година на 50% од основната царинска стапка

- во третата година на 25% од основната царинска стапка

- во четвртата година на нула

2. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со членот 38, за производите означени со в2г царинските давачки ќе се намалуваат постепено, во согласност со следната временска табела:

- во првата година на 80% од основната царинска стапка

- во втората година на 60% од основната царинска стапка

- во третата година на 40% од основната царинска стапка

- во четвртата година на 20% од основната царинска стапка

- во петтата година на нула

Тарифна
ознака

ОПИС

34.02(1) (освен за 34.02.11000, 34.02.12000 34.02.13000, 34.02.19000, 34.02.90100)	Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење, со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. број 34.01)
Група 57(1)	Теписи и други подни покривки
Група 61(1)	Облека и плетена облека
Група 62(1)	Облека и прибор за облека, освен плетени или хеклани производи
Група 63(1)	Други готови производи од текстил; сетови; износена-дотраена облека; крпи
85.28 20710(2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори
85.2820730(2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори
85.2820790 (2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори
85.28 20910 (2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори

- 85.28 20990 (2) Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори
- 87.01 90110 (2) Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила од 18 књ
- 87.01 90210(2) Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила од 25 до 37 књ
- 87.01 90350 (2) Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила од 75 до 90 књ
- 87.01 90.390 (2) Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила над 90 књ
- 87.01 90900(2) Други земјоделски или шумски трактори
Други возила, со клипен мотор со палење со помош на свеќички
- 87.03 21 (2) со зафатнина на цилиндерот до 1000 см³, нови и употребувани
- 87.03 22(2) со зафатнина на цилиндерот од 1000 до 1500 см³, нови и употребувани
- 87.03.23(2) со зафатнина на цилиндерот од 1500 до 2200 см³, нови и употребувани
со зафатнина на цилиндерот од 2200 до 3000 см³, нови и употребувани
- 87.03 24(2) со зафатнина на цилиндерот преку 3000 см³, нови и употребувани
Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):
- 87.03 31 (2) со зафатнина на цилиндерот до 1500 см³, нови и употребувани
- 87.03 32(2) со зафатнина на цилиндерот од 1500 до 2500 см³, нови и употребувани
- 87.03. 33(2) со зафатнина на цилиндерот преку 2500 см³, нови и употребувани
- 94.03(2)
(освен за 94.03
10, 94.03
20100, 94.03
30910,
9403.60300,
9403.70100)
- 9403.10(2) Метален канцелариски мебел
- 9403.20100(2) За употреба во цивилни воздухоплови
- 9403.30110(2) Дрвен канцелариски мебел со ширина до 80 см
- 9403.30190(2)
- 9403.30910(2) Ормани за картотека и други ормани со фиоки
- 9403.30990(2) Дрвен канцелариски мебел преку 80 см во ширина, друго
- 9403.40000(2) Дрвен кујнски мебел
- 9403.50000(2) Дрвен мебел за спални соби
9403. 60100 (2) Друг дрвен мебел за трпезарии и

дневни соби

- 9403.60300 (2) Друг дрвен мебел за опремување на продавници
- 9403.60900(2) Друг дрвен мебел
- 9403.70100(2) Мебел од пластични маси: за употреба во цивилни авиони
- 9403.70900(2) Друг мебел од пластика
- 9403.90100(2) Делови од метал
- 9403.90300(2) Делови од дрво
- 9403.90900(2) Делови од мебел од други материјали
- 9404.10000(2) Носачи на мадраци
- 9404.21100(2) Мадраци од гума
- 9404.21900(2) Мадраци од пластични маси
- 9404.29100(2) Мадраци од други материјали: со спирална влошка
- 9404.29900(2) Мадраци од други материјали: други

ПРОТОКОЛ Б

(се однесува на член 11)

**РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОНЦЕСИИ
ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЕДНА
СТРАНА И УКРАИНА ОД ДРУГА СТРАНА****Член 1**

Протоколот се однесува за производите кои се содржани во Глава II на овој Договор.

Член 2

Царинските давачки на увоз кои се применуваат во Република Македонија за производи со потекло од Украина дадени во Анекс I на овој Протокол ќе се укинат или намалат во рамките на утврдените квоти дадени во овој Анекс на ниво назначено во овој Анекс од датата на примена на овој Договор.

Член 3

Царинските давачки за увоз кои се применуваат во Украина за производи со потекло од Република Македонија дадени во Анекс 2 на овој Протокол ќе се укинат во рамките на утврдени квоти дадени во овој Анекс на ниво назначено во овој Анекс од датата на примена на овој Договор.

Член 4

1. Основните царински давачки договорени во Анексите на овој Протокол се давачки на најповластена нација (МФН) за царински стапки кои се применуваат од датата на стапување во сила на овој Договор. За производите кои не се вклучени во Анексите на овој Протокол, ќе се применува МФН царинска стапка во моментот на извршениот увоз. Царинските давачки кои се однесуваат на овој Протокол вклучуваат *ad valorem*, специфични царини и специфични давачки за израмнување.

2. Со цел да се обезбеди правилно извршување на одредбите од Протокол Б на овој Договор и можноста за меѓусебно доделување на дополнителни концесии, Страните ќе одржуваат редовни консултации на взаемно корисна основа во рамките на Мешовитиот Комитет.

3. Во случај на промена на националното законодавство за тарифните броеви од Анекс I и II на овој Протокол, Договорните Страни веднаш ќе се информираат за промените.

ПРОТОКОЛ Б АНЕКС I

Увоз на производи во Украина со потекло од Република Македонија кои се предмет на следните концесии

Тарифен број / Украинска царинска тарифа	Тарифен број / Македонска царинска тарифа	Тарифна квота
0204	0204	500 т.
0709 60	0709 60	5.000 т.
0712	0712	500 т.
0813	0813	200 т.
0904	0904	500 т.
1211 90	1211 90	500 т.
1704	1704	500 т.
1806	1806	500 т.
1904	1904	500 т.
1905 30 000	1905 30 00 00	100 т.
2001	2001	6.000 т.
2002	2002	4.000 т.
2005	2005	3.000 т.
2007	2007	100 т.
2008	2008	500 т.
2009	2009	3.000.000 лит.
2103	2103	3.000 т.
2204	2204	40.000.000 лит.
2208 20	2208 20 00 00	100.000 лит.
2208 90	2208 90	100.000 лит.
2209	2209	100.000 лит.
2401 10	2401 10	10.000 т.

ПРОТОКОЛ Б АНЕКС II

Увоз на производи во Република Македонија со потекло од Украина кои се предмет на следните концесии

Тарифен број / Украинска царинска тарифа	Тарифен број / Македонска царинска тарифа	Тарифна квота
0201	0201	1.000 т.
0202	0202	
0203 21	0203 21	
0203 22	0203 22	300 т.
0203 29	0203 29	
0402	0402	400 т.
1003 00	1003 00 00 30	5.000 т.
1005 90 000	1005 90 00 10	20.000 т.
1512	1512 11 00 00	10.000.000 лит.
1701 12	1701 12 00 00	15.000 т.
1704	1704	100 т.
1806	1806	100 т.
1905 30 000	1905 30 00 00	50 т.
2007	2007	100 т.
2201	2201	100.000 лит.
2209	2209	100.000 лит.

ПРОТОКОЛ Ц

За дефинирање на поимот "производи со потекло" и методите на управна соработка

СОДРЖИНА

ГЛАВА 1	ОПШТИ ОДРЕДБИ
- Член 1	Дефиниции
ГЛАВА 2	ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ "ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО"
- Член 2	Општи услови
- Член 3	Билатерално кумулирање на потеклото
- Член 4	Целосно добисни производи
- Член 5	Доволно обработени или преработени производи
- Член 6	Недоволен степен на обработка или преработка
- Член 7	Единица за припадност
- Член 8	Прибор, резервни делови и алати
- Член 9	Сстови
- Член 10	Неутрални елементи
ГЛАВА 3	ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ
- Член 11	Принцип на територијалност
- Член 12	Директен транспорт
- Член 13	Изложби
ГЛАВА 4	ПОВРАЌАЈ ИЛИ ОСЛОБОДУВАЊЕ
- Член 14	Забрана на повраќај или ослободување од царини
ГЛАВА 5	ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО
- Член 15	Општи услови
- Член 16	Постапка за издавање на уверението за движење ЕУР1
- Член 17	Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР1
- Член 18	Издавање на дупликат на уверението за движење ЕУР1
- Член 19	Издавање на уверенија за движење ЕУР1 врз основа на претходно издадениот или изготвен доказ за потекло
- Член 20	Времетраење на доказот за потекло
- Член 21	Поднесување на доказот за потекло
- Член 22	Сукцесивен увоз
- Член 23	Исклучоци во однос на доказот за потекло
- Член 24	Придружни документи
- Член 25	Чување на доказот за потекло и придружни документи
- Член 26	Несовпаѓања и формални грешки
- Член 27	Износи изразени во ЕУР
ГЛАВА 6	МЕТОДИ НА УПРАВНА СОРАБОТКА
- Член 28	Взаемна помош
- Член 29	Верификација на доказот за потекло
- Член 30	Решавање на спорови
- Член 31	Казни
- Член 32	Слободни зони
ГЛАВА 7	ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
- Член 33	Подкомитет за царини и потекло
- Член 34	Амандмани кон Протоколот
- Член 35	Стока на пат или во складишта

ГЛАВА 1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Дефиниции

За целите на овој Протокол:

(а) "производство" значи било кој вид обработка или преработка, вклучувајќи составување или специфични операции;

(б) "материјал" значи било која состојка, уровина, компонентна или дел, итн, користена во производството на производот;

(в) "производ" значи производ што се произведува, дури и ако е наменет за подоцнежна употреба во друга производствена операција;

(г) "стока" значи и материјали и производи;

(д) "царинска вредност" значи вредност определена во согласност со Договорот за примена на Членот VII од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ) (Договор на Светската трговска организација за царинско вреднување) од 1994 година;

(е) "цена франко фабрика" значи цена платена за производ на произведувач од државата Договорна страна кој ја извршува последната обработка или преработка, под услов во цената да е вклучена вредноста на сите користени материјали, без одбивање на внатрешните давачки што се, или можат да бидат вратени кога добиениот производ е извезен;

(е) "вредност на материјали" значи царинска вредност во времето на увозот на употребените материјали без потекло, или ако истата не е позната или не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјали во државата Договорна страна;

(ж) "вредност на материјали со потекло" ја означува вредноста на материјалите која е определена во точката (е) и применета *mutatis mutandis*;

(з) "додадена вредност" значи цената франко фабрика намалена за царинската вредност на секој од вградените производи кои не потекнуваат од другата Страна согласно Член 3 или кога царинската вредност е непозната или не може да се утврди односно првата потврдена платена цена за производите во страната

(с) "глави" и "тарифни броеви" ги означуваат главите и тарифните броеви (четвороцифрени шифри), употребени во Номенклатурата која претставува Хармонизиран систем на опис и шифрени ознаки на стоката, во понатамошниот текст означен како "Хармонизиран Систем" или "ХС";

(и) "распореден" се однесува на распоредувањето на производот или материјалот во соодветен тарифен број;

(ј) "пратка" подразбира производи што се пратени истовремено од еден извозник до еден приемател или производи опфатени со еден транспортен документ кој ја покрива нивната испорака од извозникот до приемателот или, ако нема таков документ, производи опфатени со една фактура;

(к) "територии" значи територии на државите вклучувајќи и територијални води.

ГЛАВА 2 ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ "ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО"

Член 2

Општи услови

1. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи ќе се сметаат дека потекнуваат од некоја Договорна страна:

(а) производи целосно добиени во таа Договорна страна во смисла на Член 4 од овој Протокол;

(б) производи добиени во таа Договорна страна во кои се вклучени материјали кои не се целосно добиени таму, но под услов таквите материјали да биле предмет на доволна обработка или преработка во таа Договорна страна во смисла на Член 5 од овој Протокол.

Член 3

Билатерално кумулирање на потеклото

Материјалите што потекнуваат од една Договорна страна ќе се сметаат за материјали што потекнуваат од другата Договорна страна, кога тие се вградени во производ добиен таму. Таквите материјали не мораат да минуваат низ доволната обработка или преработка, под услов тие да бидат предмет на обработка или преработка кои го надминуваат степенот на обработка или преработка наведен во Член 6 (1) од овој Протокол.

Член 4

Целосно добиени производи

1. Следниве производи ќе се сметаат за целосно добиени во некоја од Договорните страни:

(а) минерални производи извлечени од нивната почва или од нивното морското дно;

(б) растителни производи набрани или прожнеани таму;

(в) живи животни накотени и одгледувани таму;

(г) производи од живи животни одгледувани таму;

(д) производи добиени од тамошен лов или риболов;

(е) производи од морски риболов и други производи извадени од морето, надвор од територијалните води на Договорната страна, со нивни пловила;

(е) производи изработени на бродовите-фабрики исклучиво од производи споменати во ставот (г);

(ж) таму собрани користени предмети, погодни само за рециклирање на сировини, вклучувајќи користени гуми што можат да се употребат само за протектирани или како отпаден материјал;

(з) отпаден материјал и остатоци од производните операции извршени во таа држава;

(с) производи извлечени од морското дно или од подземјето надвор од нивните територијални води, под услов тие да имаат ексклузивно право да го обработуваат тоа дно или подземје;

(и) стоки таму произведени исклучиво од производите специфицирани во ставовите од (а) до (с).

2. Термините "нивните пловила" и "нивните бродови-фабрики" споменати во точките 1(е) и (е) се применуваат само за пловилата и бродовите-фабрики:

(а) кои се регистрирани или пријавени во Договорните страни;

(б) кои пловат под знамето на таа Договорна страна;

(в) кај кои барем 50 проценти од одговорноста на државјани на државата Договорна страна, или од компанија со седиште во една од овие држави во која директорот или директорите, претседателот на Управниот одбор или на Надзорниот одбор како и мнозинството членови на тие одбори се државјани на државата Договорна страна, и во кој во случај на друштва со неограничена одговорно и друштва со ограничена одговорност или акционерски друштва најмалку половината од капиталот им припаѓа на државата Договорна страна или на јавни тела или на државјани на таа Договорна страна;

(г) каде капетанот и офицерите се државјани на соодветна Договорна страна; и

(д) кај кои најмалку 75 проценти од посадата се државјани на соодветната Договорна страна.

Член 5

Доволно обработени или преработени производи

1. За целите на Член 2, производите што не се целосно добиени се сметаат за доволно обработени или преработени кога се исполнети условите наведени на списокот во Анекс II.

За сите производи опфатени со овој Договор гореспоменатите услови укажуваат на степенот на обработка или преработка што мора да е извршена врз материјалите без потекло користени во производството и кои се однесуваат само на таквите материјали. Во согласност со тоа, произлегува дека, доколку производот што се здобил со статус на производ со потекло преку исполнување на условите наведени во списокот, се користи за производство на друг производ, условите не се однесуваат на производот во кој тој е внесен, и нема да се земат во предвид материјалите без потекло кои можеле да бидат користени за неговото производство.

2. Без оглед на ставот 1, материјалите без потекло кои според условите наведени во списокот не треба да се користат во производството на одредениот производ, сепак можат да бидат користени под услов:

(а) нивната вкупна вредност да не надминува 10 проценти од цената на производот франко фабрика;

(б) со примена на овој став, било кој од процентите дадени во списокот како максимална вредност на материјали без потекло да не е надминат.

Овој став нема да се применува на производите опфатени со Главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем.

3. Ставовите 1 и 2 ќе се применуваат, освен во случаите наведени во член 6.

Член 6

Недоволен степен на обработка или преработка

1. Без прејудување на ставот 2 и без оглед на тоа дали се исполнети условите од Член 5, следниве операции ќе се сметаат како недоволна обработка или преработка за да се добие статус на производ со потекло:

(а) операции за обезбедување заштита во текот на транспортот и складиштењето на производите (вентилација, растурање, сушење, разладување, солење, ставање во сулфур диоксид или во други течни раствори, отстранување на оштетени делови и слични операции);

(б) едноставни операции за отстранување на прашина, просејување, сортирање, класифицирање, спојување (вклучувајќи спојување во сетови), миене, бојадисување, сечење;

(в) (i) промена на амбалажа како и препакување и повторно составување на пакетите;

(ii) едноставно полнење во шишиња, мали шишиња, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврстување на картони или плочи, итн. и сите останати едноставни операции на пакување;

(г) ставање знаци, ознаки и други слични знаци за распознавање на производите или нивната амбалажа;

(д) едноставно мешање на производи, беа оглед на тоа дали се или не се од различни видови, кога една или повеќе компоненти на мешаниците не ги исполнува условите пропишани со овој Протокол за добивање на статусот на производи со потекло од Договорните страни;

(ф) едноставно составување на делови за да се добие комплетен производ;

(е) комбинација на две или повеќе операции опишани во точките од (а) до (ф);

(ж) колење на животни.

2. Сите операции извршени во земјите Договорни страни на одреден производ ќе бидат разгледани заедно при одредување дали обработката или преработката на тој производ ќе се смета за недоволна во смисла на ставот 1.

Член 7

Единица за припадност

1. Единица за припадност за примената на одредбите на овој Протокол ќе биде одреден производ што се смета основна единица за распоредување со користење на номенклатурата на Хармонизираниот систем.

Во согласност со тоа произлегува дека:

(а) кога производот што се состои од група или составени делови, се распоредува според правилата на Хармонизираниот систем во еден тарифен број, целината ќе претставува единица за припадност;

(б) кога пратката се состои од одреден број на идентични производи распоредени во ист тарифен број на Хармонизираниот систем, секој производ мора посебно да биде разгледуван при примената на одредбите од овој Протокол.

2. Во случај кога, според основното правило 5 на Хармонизираниот систем, амбалажата се распоредува заедно со производот, таа ќе биде вклучена при одредување на потеклото.

Член 8

Прибор, резервни делови и алати

Приборите, резервните делови и алатите испратени заедно со дел од опрема, машина, апарат или возило, што се дел од вообичаената опрема и вклучени во цената или кои не се посебно фактурирани, ќе се сметаат како составен дел од та опрема, машина, апарат или возило.

Член 9

Сетови

Сетовите дефинирани со основното правило 3 на Хармонизираниот систем, ќе се сметаат за производи со потекло, кога сите составни производи се со потекло. Меѓутоа, кога сетот се состои од производи со и без потекло, сетот како целина се смета со потекло, под услов вредноста на производите без потекло да не надминува 15 проценти од цената франко фабрика на целиот сет.

Член 10

Неутрални елементи

Со цел да се одреди дали производот е со потекло не е неопходно да се одреди потеклото на следниве елементи што можат да се користат во производството:

(а) енергија и гориво;

(б) постројки и опрема;

(в) машини и алати;

(г) стоки што не влегуваат и кои не се наменети да влезат во финалниот состав на производот.

ГЛАВА 3

ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ

Член 11

Принцип на територијалност

1. Условите наведени во Глава 2 од овој Протокол, што се однесуваат на добивање на статусот на производ со потекло мораат во државите Договорни страни да бидат исполнети без прекин.

2. Доколку извезената стока со потекло од државите Договорни страни во некоја трета држава е вратена, таа мора да се смета за стока без потекло, доколку на царинските органи не може да им се докаже дека:

(а) ако вратената стока е иста со стоката што била извезена; и дека

(б) таа не била предмет на каква и да е операција, освен оние кои се неопходни за да се сочува во добра состојба додека била во таа држава или додека била извезувана.

3. На стекнувањето на статус на потекло во согласност со условите утврдени во Главата 2 нема да влијае работата или обработката извршена надвор од Страната на материјали извезени од Страната и потоа повторно увезени таму, под услов да:

а) утврдените материјали се во целост добиени кај Страната или пред извозот поминале низ производство или обработка под лимитот за недоволни операции наведени во Чл. 6; и

б) за да се задоволат барањата на царинските служби може да се демонстрира дека:

- ре-увезените (повторно увезените) стоки се добиени со производство или со обработка на извезени материјали; и

- вкупната додадена вредност добиена надвор од Страната со примена на утврденото со овој член не надминува 10% од франко фабрика цената на крајниот производ за кој се бара статус на потекло.

4. За целите на точка 3, условите за добивање статус на потекло утврдени во Глава 2 нема да се применуваат на производство или обработка надвор од Страната. Но онаму каде, како што е наведено во Анекс II, улогата која ја утврдува максималната вредност за сите употребени материјали кои немаат потекло се разгледува при определувањето на статусот на потекло на финалниот производ, вкупната вредност на материјали кои немаат потекло потребени на територијата на страната за која станува збор, земена заедно со вкупната додадена вредност стекната надвор од територијата на Страната со примена на регулативите од овој член, нема да го надминува наведениот процент.

5. За целите на примената на утврденото со точка 3 и 4, "вкупна додадена вредност" ќе значи сите трошоци кои произлегуваат надвор од територијата на Страната, вклучувајќи ја вредноста на материјалите таму употребени

6. Утврденото со точка 3 и 4 нема да се применува на производи кои не ги исполнуваат условите утврдени во Анексот II или кои можат да се сметаат за доволно обработени само ако општите вредности утврдени во Чл. 5(2) се применети.

7. Одредбите од точка 3 и 4 нема да се однесува на производи кои спаѓаат од Глава 50 до 63 од Хармонизираниот систем.

8. Секое производство или обработка што во таа смисла потпаѓа под регулативите на овој член и извршено надвор од територијата на Страната, ќе се врши според Договорите за надворешно производство (лон), или слични аранжмани.

Член 12

Директен транспорт

1. Преференцијалниот третман што го обезбедува овој Договор се применува само на производите што ги задоволуваат условите поставени со овој Протокол и кои директно се транспортираат помеѓу Договорните страни. Меѓутоа, производите што сочинуваат една пратка можат да бидат транспортирани преку други подрачја, а доколку постои таква потреба, тие можат да бидат претоварени или привремено ускладиштени на тие подрачја под услов да останат под надзор на царинските органи во државата на транзитот или складиштењето и да не бидат предмет на операции, освен растовар, претовар или било која друга операција наменета за нивни зачувување во добра состојба.

Производите со потекло можат да се транспортираат со цевовод преку други територии кои не се територии на државите Договорни страни.

2. Доказ за исполнување на условите дадени во став 1 ќе им биде доставен на царинските органи на државата увозник, со поднесување на:

(а) единствен транспортен документ со кој е опфатен преминот од државата извозник преку државата на транзитот; или

(б) уверение издадено од страна на царинските органи на државата на транзитот:

(i) во кое се дава точен опис на производите;

(ii) во кое се наведуваат датумите на растовар и претовар на производите и, кога тоа е потребно, имињата на бродовите или другите користени транспортни средства; и

(iii) во кое се потврдуваат условите под кои производите останале во државата на транзитот; или

(в) било кои доказни документи, доколку горенаведеното не се обезбеди.

Член 13

Изложби

1. На производите со потекло испратени на изложба надвор од Договорните страни и продадени по изложбата за увоз во држава Договорна страна ќе се примени овој Договор доколку на царинските органи им се докаже дека:

(а) извозникот ги испратил овие производи од една држава Договорна страна во држава во која се одржува изложбата и дека таму биле изложени;

(б) извозникот ги продал или на некој друг начин ги пренел производите на лице од една држава Договорна страна;

(в) во текот на изложбата или веднаш по неа производите се испратени такви како што биле пратени на изложба; и

(г) производите откако биле испратени на изложбата, не се користени за други цели освен како експонат на изложбата.

2. Доказот за потеклото мора да биде издаден или изготвен во согласност со одредбите од Глава 5 и поднесен на царинските органи на државата увозник на вообичаениот начин. Тој мора да ги содржи името и адресата на изложбата. Кога тоа е потребно, можат да бидат побарани дополнителни доказни документи за условите под кои тие се изложени.

3. Ставот 1 се однесува на секој вид трговски, индустриски, земјоделски или занаетчиски изложби, саеми и слични јавни презентации во текот на кои производите се под царински надзор и кои не се организирани за приватни цели во продавници или деловни простории за продавање на странски производи.

ГЛАВА 4

ПОВРАЌАЈ ИЛИ ОСЛОБОДУВАЊЕ

Член 14

Забрана на повраќај на царини или ослободување од царини

1. Материјали без потекло користени во производството на производи што потекнуваат од државите Договорни страни, а за кои доказот за потеклото е издаден или направен во согласност со одредбите од Глава 5 од овој Протокол, нема да подлежат на повраќај, или ослободување од плаќање царина од каков и да е вид во државите Договорни страни.

2. Забраната од став 1 ќе се применува на било кои аранжмани за рефундирање, намалување или неплаќање, делумно или целосно, на царината и царинските давачки со еквивалентно дејство, а кои се применуваат во државите Договорни страни во поглед на материјалите користени во производството и тоа кога такво рефундирање, намалување или неплаќање се применува изричито или во пракса и кога производите произведени од споменатите материјали се извезуваат, а не кога тие остануваат за употреба во државата на производството.

3. Во секој момент и на барање на царинските органи, извозникот на производите покриени со доказот за потеклото треба да биде подготвен да ги поднесе во секое време сите потребни документи со кои се докажува дека немало повраќај во поглед на користење на материјали без потекло во производството на соодветни производи и дека сите царини или царински давачки со еквивалентно дејство кои се применуваат на таквите материјали се навистина платени.

4. Одредбите од ставовите 1 до 3 ќе се применуваат и на амбалажата во смисла на Член 7(2), помошните средства, резервните делови и алатите како што се наведени во Член 8, како и на производите во сет наведени во Член 9 и тоа кога истите се без потекло.

5. Одредбите од ставовите 1 до 4 ќе се применуваат само на материјали од таков вид на кои се однесува Договорот. Тие нема да претставуваат пречка за примена на системот за рефундирање на извозот на земјоделските производи што инаку се применува при извозот како што тоа е одредено со Договорот.

6. Без оглед на став 1, Страните можат да ги применуваат аранжманите за повраќај или ослободување од царина или царински давачки со еквивалентно дејство, а кои инаку се применуваат на материјалите користени за производство на производи со потекло и тоа под следниве услови:

(а) царинската стапка од 5 проценти ќе се применува за производите опфатени со Главите 25 до 49 и 64 до 97 од Хармонизираниот систем, или пониски стапки што се применуваат во Република Македонија или Украина;

(б) царинската стапка од 10 проценти ќе се применува за производите опфатени со Главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем, или пониски стапки што се применуваат во Република Македонија или Украина.

Одредбите од овој став ќе се применуваат до 31 декември 2002 година и можат да бидат разгледани доколку за тоа постои заедничка согласност.

ГЛАВА 5 ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО

Член 15

Општи услови

1. Производите со потекло од една држава Договорна страна при увозот во друга држава Договорна страна, ќе имаат олеснувања во рамките на овој Договор доколку е поднесено уверение за движење ЕУР 1, чиј што пример е даден во Анекс III.

2. Без оглед на став 1, производите со потекло во смисла на овој Протокол ќе имаат олеснувања според овој Договор без да биде потребно да се поднесува гореспоменатиот документ, во случаи определени во Член 23.

Член 16

Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1

1. Уверението за движење ЕУР.1 го издаваат царинските органи на Република Македонија и овластени органи на Украина (во понатамошниот текст: овластени органи) на барање доставено во писмена форма од страна на извозникот или, со одговорност на извозникот, од страна на неговиот овластен претставник.

2. За оваа цел извозникот или неговиот овластен претставник го пополнува уверението за движење ЕУР.1 и формуларот на барање, чии што примери се дадени во Анекс IIIа и IIIб. Уверението за движење ЕУР.1 се пополнува на Македонски или Украински јазик во согласност со одредбите на домашното законодавство на земјата извозник. Доколку формуларите се пополнети на рака, тие ќе се пополнуваат со мастило и со печатни букви. Описот на производите мора да биде даден во рубриката резервирана за таа цел, без да се оставаат празни редови. Кога рубриката не е целосно пополнета мора да се повлече хоризонтална линија под последниот ред од описот, со тоа што празниот простор ќе се препрета.

3. Извозникот кој поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1, ќе биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на државата извозник каде што се издава уверението за движење ЕУР.1, да им ги даде на увид сите потребни документи со кои се докажува дека производот потек-

нува од некоја држава од Договорот, и дека ги исполнува другите услови пропишани со овој Протокол.

4. Уверението за движење ЕУР.1 ќе го издаваат овластени органи на државите Договорни страни ако производите за кои се работи можат да се сметаат за производи со потекло од државите Договорни страни и ги исполнуваат сите други услови од овој Протокол.

5. Овластените органи¹ ќе ги превземат сите потребни чекори за проверка на потеклото на производот и исполнувањето на другите условите од овој Протокол. За таа цел тие имаат право да бараат секаков вид на доказ и да извршат секаква контрола на сметките на извозникот или било која друга проверка кои тие ја сметаат за потребна. Овластените органи ќе се погрижат формуларите споменати во став 2 да бидат правилно пополнети. Тие посебно ќе проверат дали просторот резервиран за описот на производите е пополнет на таков начин кој исклучува можност за невистинити дополнувања.

6. Датумот на издавањето на уверението за движење ЕУР.1 ќе биде назначен во рубриката 11 од уверението.

7. Уверението за движење ЕУР.1 ќе биде издадено од страна на овластени органи и ќе му биде ставено на располагање на извозникот штом извозот е обезбеден или извршен.

Член 17

Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1

1. Без оглед на Член 16 (7), уверението за движење ЕУР.1 може, во исклучителни случаи, да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои се однесува доколку:

(а) тоа не било издадено за време на извозот поради грешки или ненамерни пропусти или посебни околности; или

(б) ако на овластените органи им се докаже дека уверението за движење ЕУР.1 било издадено, но при увозот не било прифатено од технички причини.

2. За примената на став 1, во своето барање извозникот мора да ги наведе местото и датумот на извозот на производите на кои се однесува уверението за движење ЕУР.1, и ги наведе причините за негово барање.

3. Овластените органи можат дополнително да издадат уверение за движење ЕУР.1 само откако ќе утврдат дека податоците доставени во барањето на извозникот се совпаѓаат со податоците од својата евиденција.

4. Дополнително издаденото уверение за движење ЕУР.1 мора да ја содржи следнива забелешка:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

5. Забелешката спомената во став 4 ќе биде запишана во рубриката “Забелешки” од уверението за движење ЕУР.1.

Член 18

Издавање на дупликат на уверението за движење ЕУР.1

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверението за движење ЕУР.1, извозникот може да им се обрати на овластените органи што го издаде за да добие дупликат кој ќе биде направен врз основа на извозните документи што тие ги поседуваат.

2. Вака издадениот дупликат мора да ја носи следнава напомена:

“DUPLICATE”

3. Забелешката спомената во став 2 ќе биде запишана во рубриката “Забелешки” од дупликатот на уверението за движење ЕУР.1.

¹ Царинските органи на Украина можат да бидат вклучени во врска со овој став.

4. Како датум на издавање на дупликатот ќе стои датумот на издавање на оригиналното уверение за движење ЕУР. 1 и ќе важи од тој датум.

Член 19

Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 врз основа на претходно издадениот или изготвен доказ за потекло

Кога производите со потекло се наоѓаат под царински надзор во некоја држава од Договорните страни оригиналниот доказ за потеклото ќе може да се замени со еден или повеќе уверенија за движење ЕУР.1 со цел сите или дел од овие производи да се пратат на некое друго место во рамките на Договорните страни. Уверението(а) за движење ЕУР.1 што ќе служи(и)ат како замена ќе бидат издадени од страна на овластените органи.

Член 20

Времетраење на доказот за потекло

1. Доказот за потекло ќе важи четири месеци од датумот на неговото издавање во државата извозник и во тој рок мора да биде поднесен до царинските органи на државата увозник.

2. Доказот за потекло поднесен до царинските органи на државата увозник по истек на рокот за поднесување определен во став 1 можат да бидат прифатени за примена на преференцијален третман, во случај кога неподнесувањето на уверението пред истекот на крајниот рок е предизвикано од вонредни околности.

3. Во други случаи на закаснето поднесување, царинските органи на државата увозник можат да го прифатат доказот за потекло кога производите се испратени пред гореспоменатиот датум.

Член 21

Поднесување на доказот за потекло

Доказот за потекло ќе се поднесува до царинските органи на државата увозник од Договорните страни во согласност со постапките што се применуваат во таа држава. Споменатите органи можат да побараат доказот за потекло да биде преведен и исто така можат да бараат увозната декларација да биде пропратена со изјава на увозникот дека производите ги задоволуваат условите пропишани за примена на овој Договор.

Член 22

Сукцесивен увоз

Кога, на барање на увозникот и според условите утврдени од страна на царинските органи на државата увозник од Договорот, сукцесивно се увезуваат разглобени или несоставени производи во смисла на основното правило 2(a) од Хармонизираниот систем, опфатени во Оддел XVI и XVII или со тарифните броеви 7308 и 9406 од Хармонизираниот систем, на царинските органи за овие производи им се поднесува само едно уверение за движење и тоа при увозот на првата пратка.

Член 23

Исклучоци во однос на доказот на потекло

1. Производи кои приватни лица како мали пакети ги праќаат на приватни лица или кои претставуваат дел од личниот багаж на патникот ќе бидат прифатени како производи со потекло без барање за доставување на доказот за потекло, под услов таквите производи да не се увезени за трговски цели и декларирани дека ги задоволуваат условите од овој Протокол и каде што нема сомневање во веродостојноста на таквото декларирање. Во случаи на производи пратени по пошта ова декларирање мора да биде дадена на царинска декларација C2/CP3 или на хартија приложена кон тој документ.

2. Повремените увози кои се состојат единствено од производи за лична употреба на приемотелот, патникот или нивните семејства нема да се сметаат за трговски увози ако од природата и количината на производите е очигледно дека тие не се наменети за комерцијални цели.

3. Вкупната вредност на тие производи, во случај на мали пакети, нема да биде поголема од 500 ЕУР, а во случај на производи што се дел од личниот багаж на патникот, вкупната вредност нема да надминува 1200 ЕУР.

Член 24

Придружни документи

Документите споменати во Член 16(3) што се користат за докажување дека производите опфатени со уверението за движење ЕУР.1, можат да се сметаат за производи со потекло од некоја држава од Договорот и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, можат да се состојат, помеѓу другото, од:

(а) директен доказ за постапките извршени од страна на извозникот или доставувачот за добивање на односната стока, содржани на пример, во неговите сметки или во неговото интерно сметководство;

(б) документи со кои се докажува потеклото на материјалите кои се употребени, издадени или пополнети во државите од Договорот каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;

(в) документи со кои се докажува степенот на обработка или преработка на материјалите од државите Договорни страни, кои се користат, издаваат или пополнуваат во државите Договорни страни и каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;

(г) уверение за движење ЕУР.1, со кое се докажува потеклото на употребените материјали, издадени или изготвени во државите Договорни страни.

Член 25

Чување на доказот за потекло и придружните документи

1. Извозникот што поднесува барање за издавање на уверението за движење ЕУР.1 ќе ги чува најмалку три години документите наведени во Член 16(3).

2. Овластените органи на државата извозник што го издаваат уверението за движење ЕУР.1 ќе ги чуваат најмалку три години барањата наведени во Член 16(2).

3. Царинските органи на државата увозник ќе ги чуваат најмалку три години уверенијата за движење ЕУР.1 што им се поднесени.

Член 26

Несовпаѓања и формални грешки

1. Откривањето на мали несовпаѓања помеѓу изјавите со кои се докажува потеклото и оние поднесени во документите до царинските органи за да можат да се извршат формалностите за увоз на производи нема ipso facto да значи дека доказот за потеклото е неважечки ако се утврди дека тој документ навистина одговара на соодветните производи.

2. Очигледните формални грешки како печатните грешки на доказот за потекло нема да повлечат со себе отфрлање на документот, ако овие грешки не се од вид кој може да предизвика сомневање за точноста на изјавите во документот.

Член 27

Износи изразени во ЕУР

1. Износот на националната валута на државата извозник еквивалентен на износот изразен во ЕУР ќе биде утврден од страна на државата извозник и тој ќе биде доставен до државата увозник.

2. Кога износите ги надминуваат соодветните износи утврдени од страна на државата увозник, таа нив ќе ги прифати доколку на фактурата за производите износите се изразени во валутата на државата извозник.

3. Износите што ќе бидат изразени во било која национална валута ќе бидат еквивалент во таа национална валута на износите изразени во ЕУР, кои важат на првиот работен ден од октомври во годината што претходи на денот на влегување во сила на овој договор.

4. Мешовитиот комитет на барање на некоја од Договорните страни ќе ги провери износите изразени во ЕУР и нивните еквиваленти во национална валута на Договорните страни. Кога разгледувањето ќе биде во тек, Мешовитиот комитет ќе осигура дека нема да има никакво намалување на износите што ќе бидат изразени во било која национална валута и ќе ја разгледа можноста да се сочуваат ефектите на односните ограничувања во реални рамки. За таа цел, Мешовитиот комитет може да донесе одлука за измена на износите изразени во ЕУР.

ГЛАВА 6 МЕТОДИ НА УПРАВНА СОРАБОТКА

Член 28

Взаемна помош

1. Царинските органи на државите од Договорот взаемно ќе си достават, отпечатени примероци од печатите на овластените органи што се употребуваат во нивните царински испостави кои издаваат уверенија за движење ЕУР.1, како и адресите на царинските органи задолжени да ги проверуваат уверенијата.

2. Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Протокол, државите Договорни страни взаемно ќе си помагаат, преку надлежните царински управи, при проверката на автентичноста на уверенијата за движење ЕУР.1 и точноста на податоците дадени во овие документи.

Член 29

Верификација на доказот за потеклото

1. Дополните верификации на доказот за потекло треба да се извршуваат без одреден распоред или во било кој момент кога царинските органи на државата увозник имаат основано сомнение околу автентичноста на таквите документи, за статусот на потеклото на соодветните производи или за исполнувањето на другите услови содржани во овој Протокол.

2. За спроведување на одредбите од став 1 царинските органи на државата увозник ќе го вратат уверението за движење ЕУР.1 и фактура, ако била поднесена, или копиите од овие документи до царинските органи на Договорната страна извозник наведувајќи ги причините за проверка, кога е тоа потребно. Сите добиени документи и податоци што укажуваат дека податоците наведени во доказот за потекло се неточни ќе бидат доставени како поткрепа на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на Договорната страна извозник. За таа цел тие имаат право да побараат било какви докази и да ја контролираат сметката на извозникот или било каква друга проверка која се смета за потребна.

4. Ако царинските органи на земјата увозник решат да го суспендираат доделувањето на преференцијален третман на соодветните производи додека тие ги чекаат резултатите од верификацијата, на увозникот може да му биде понудено производите да ги превземе под услов да се обезбедат сите неопходни мерки за заштита.

5. Царинските органи кои бараат верификација ќе бидат известени за резултатите од оваа верификација што е можно поскоро. Од овие резултати мора јасно да произлегува дали документите се автентични и дали соодветните производи можат да се сметаат како производи со потекло што потекнуваат од државите Договорни страни и дали ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.

6. Ако во случаи за кои постои основано сомнение не биде добиен одговор во рок од десет месеци од датумот на барањето за верификација, или ако одговорот не содржи информации доволни за да се определи

автентичноста на документот за кој што станува збор или вистинското потекло на производите, царинските органи кои бараат верификација ќе одбијат да доделат преференцијален третман, освен во исклучителни околности.

Член 30

Решавање на спорови

Ако настанат спорови во врска со постапките за верификација неведени во Член 29 и кои не можат да бидат решени помеѓу царинските органи кои бараат верификација и царинските органи одговорни да ја спроведат истрагата или ако споровите се во врска со толкувањето на овој Протокол, таквите спорови ќе му бидат поднесени на Мешовитиот комитет.

Во сите случаи решавањето на споровите помеѓу увозникот и царинските органи на Договорната страна увозник ќе биде во согласност со законите на таа Договорна страна.

Член 31

Казни

Ќе се казни секое лице што ќе изготви или даде на изготвување документ кој содржи неточни податоци со цел да се добие преференцијален третман за производите.

Член 32

Слободни зони

1. Договорните страни ќе ги превземат сите неопходни чекори за да се осигурат дека производите за кои што се тргува, а опфатени со доказот за потекло и кои во текот на транспортот користат слободна зона сместена на нивното подрачје, нема да бидат заменети со друга стока и нема да бидат предмет на друго ракување, освен вообичаените операции неопходни за да се спречи расипување на производите.

2. Иземајќи ги одредбите содржани во став 1, ако производите што потекнуваат од државите Договорни страни се увезуваат во слободна зона, и се опфатени со доказ за потекло и подлежат на преработка или добработка, односните органи ќе издадат ново уверение ЕУР.1 на барање на извозникот, во случај ако добработката или извршената преработка е во согласност со одредбите на овој Протокол.

ГЛАВА 7 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Поткомитет за царини и потекло

Поткомитет за царини и потекло ќе биде формиран во рамките на Мешовитиот комитет, за помош при извршување на нејзините обврски и со цел да се обезбеди постојано информирање и консултации помеѓу експерти.

Поткомитетот ќе биде составен од експерти од двете Договорни страни одговорни за прашања поврзани со областа на царините и потеклото на стоките.

Член 34

Амандмани кон Протоколот

Мешовитиот комитет може да одлучи да донесе амандмани на одредбите на овој Протокол.

Член 35

Стока на пат или во складишта

Одредбите од овој Договор може да се применат за стока која ги исполнува условите од овој Протокол и која на денот на почетокот на важноста на овој Договор, се наоѓа на пат или е привремено сместена во царински магацин или во слободна зона во една од Договорните страни, може да се смета како стока со потекло под услов да во рок од четири месеци од наве-

дената дата до царинските органи на државата увозник од Договорот се поднесе уверение за движење ЕУР.1, кое било издадено дополнително заедно со документите со кои се докажува дека стоките биле директно транспортирани.

АНЕКС I кон ПРОТОКОЛ Ц

Уводни забелешки во врска со списокот од Анекс II кон Протоколот

Забелешка 1:

Списокот ги одредува условите што треба да се исполнети за сите производи за да бидат сметани како доволно преработени или обработени како што е одредено со Член 5 од овој Протокол.

Забелешка 2:

2.1. Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона ги дава тарифните броеви или броевите на главите од Хармонизираниот систем, а втората колона дава опис на стоките употребен во тој систем за соодветниот тарифен број или глава. За секој внес во првите две колони правилото е одредено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, внесот во првата колона му претходи ознаката "ex", тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на дел од тој тарифен број како што е опишано во колоната 2.

2.2. Кога неколку тарифни броеви се групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на главата, а описот на производот во колоната 2 е даден со општи термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во кој и да е од тарифните броеви групирани во колоната 1.

2.3. Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соседните правила во колоните 3 или 4.

2.4. Кога за внесот во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и колоната 4, извозникот може како алтернатива да одбере, примена или на правилото дадено во колоната 3 или на правилото дадено во колоната 4. Ако во колоната 4 не е дадено правило за потекло, мора да се примени правилото дадено во колоната 3.

Забелешка 3:

3.1. Одредбите на Член 5 од овој Протокол, за производи што се здобиле со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применуваат без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребувани или во некоја друга фабрика од Договорните страни.

Пример:

Мотор од тарифниот број 8407, за кого правилата велат дека вредноста на сите употребени материјали што се без потекло кои во него можат да се вградат не смеат да надминат 40 проценти од цената на производот франко фабрика, е изработен од "друг легиран челик грубо обликуван со ковање" од тарифниот број ex 7224.

Ако тоа ковање е направено во Договорната страна од ингота без потекло, тој веќе го добил статусот на потекло со употреба на правилото од списокот за тарифниот број ex 7224. Кованиот материјал во тој случај може да се смета како материјал со потекло во пресметковната вредност на моторот без оглед на тоа

дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во некоја од Договорните страни. Вредноста на инготот без потекло со ова не се зема во предвид при собирање на вредноста на материјалите без потекло кои што се употребени.

3.2. Правилото од списокот за преработка претставува минимален потребен степен на преработка или обработка, па со превземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; и спротивно на тоа, помал степен на преработка или обработка не може да се стекне статус на производ со потекло. Така ако правилото предвидува при одредена етапа на изработка дека може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во порана етапа на изработка е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежна етапа на изработка не е дозволено.

3.3. Без прејудуирање на Забелешката 3.2, каде правилото вели дека "материјалите од било кој тарифен број" може да бидат употребени, материјали од истиот тарифен број во кој се распоредува и производот можат да бидат исто така употребени, согласно на било кое конкретно ограничување опфатено во правилото. Меѓутоа, изразот "производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број" значи дека можат да се користат само материјали кои се распоредуваат во ист тарифен број како производ со опис кој се разликува од оној наведен во списокот во колоната 2.

3.4. Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребува било кој материјал или материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе бидат употребени.

Пример:

Правилото за ткаенини од ХС 5008 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна и покрај останатите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот или и двата.

3.5. Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебни материјали, условот очигледно не попречува употреба на други материјали кои, поради нивната блиска природа, не го задоволуваат правилото. (Види ја и Забелешката 6.2 подолу во врска со текстил.)

Пример:

Правилото за приготвена храна од тарифниот број 1904 кое посебно ја исклучува употребата на житарици или преработки од житарици не попречува употреба на минерални соли, хемиски или други адитиви кои не се производи од житарици.

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, кога не можат да бидат произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјали од иста природа во некоја порана етапа на производството.

Пример:

Во случај на производ за облекување од ex Глава 62 изработен од неткаен материјал, ако за оваа класа на производ е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал - дури и ако неткаените материјали не можат да бидат направени од предиво. Во такви случаи почетниот материјал треба да биде на степен на обработка пред предиво - а тоа е степен на влакно.

3.6 Кога во некои правила од списокот се наведуваат два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине највисокиот даден процент. Поединечните проценти не смеат да се надминат во однос на материјалите за кои се применуваат.

Забелешка 4:

4.1. Терминот “природни влакна” во списокот е употребен за да означи влакна освен вештачки или синтетички. Тој е лимитиран на степените пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и, ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влачени, чешлани или на друг начин обработени но не впредени.

4.2. Терминот “природни влакна” вклучува коњски влакна од тарифен број 0503, свила од тар. број 5002 и 5003, како и волнени влакна, фини животински влакна од тар. број 5101 до 5105, памучни влакна од тар. број 5201 до 5203 и други растителни влакна од тар. број 5301 до 5305.

4.3 Терминот “текстилна пулпа”, “хемиски материјали” и “материјали за производство на хартија” се употребени во списокот да опишат материјали што не се распоредуваат во Главите 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво.

4.4 Терминот “вештачки сечени влакна” во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тар. број 5501 до 5507.

Забелешка 5:

5.1. Кога за даден производ во списокот се бара консултирање на овие забелешки, условите наведени во колоната 3 нема да се употребат на ниту еден основен текстилен материјал, употребен во производството на тој производ, кој, земен заедно, претставува 10 проценти или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материјали. (Види ја Забелешка 5.3 и 5.4 подолу.)

5.2. Меѓутоа, отстапувањата наведени во Забелешката 5.1 може да се примени единствено на мешани производи направени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Следните материјали се основни текстилни материјали:

- свила
- волна
- груби животински влакна
- фини животински влакна
- коњски влакна
- памук
- материјали за правење хартија и хартија
- лен
- вистински коноп
- јута и други текстилни влакна
- сицал и други текстилни влакна од видот Agave
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна
- синтетички филаменти
- вештачки филаменти
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер

- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен
- синтетички вештачки сечени влакна од полифенилен сулфид
- синтетички вештачки сечени влакна од поливинил хлорид
- други синтетички вештачки сечени влакна
- вештачки сечени влакна од вискоза
- други вештачки сечени влакна
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано
- производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминум, со широчина до 5 мм, поврзани со просирни или боени атхезиви помеѓу два слоја од пластична фолија
- други производи од тарифен број 5605.

Пример:

Предивото од тарифен број 5205 изработено од памучни влакна од тарифен број 5203 и синтетички сечени влакна од тарифен број 5506 е мешано предиво. Така, синтетичките сечени влакна без потекло и кои не ги задоволуваат правилата за потеклото (кои бараат производство од хемиски материјали или текстилна пулпа) можат да бидат употребени до висина од 10 проценти од масата на предивото.

Пример:

Волнена ткенина од тарифен број 5112 изработена од волнено предиво од тар. број 5107 и синтетичко предиво од сечени влакна од тарифен број 5509 претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна пулпа) или волненото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлечени или нечеслани ниту поинаку преработени за предење) или комбинацијата од двете предива може да биде употребена под услов нивната вкупна маса да не надминува 10 проценти од масата на ткаенината.

Пример:

Тафтуваните текстилни ткаенини од тарифен број 5802 изработени од памучно предиво од тарифен број 5205 и памучна ткаенина од тарифен број 5210 претставува мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по себе мешана ткаенина која што е изработена од предива кои се распоредуваат во два посебни тарифни броеви или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници.

Пример:

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за која што станува збор е изработена од памучно предиво од тарифен број 5205 и синтетичка ткаенина од тарифен број 5407, тогаш, очигледно, употребените предива се два различни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ.

Пример:

Килим со тафт изработен и од вештачки предива и од памучни предива и со позадина од јута е мешан производ бидејќи при тоа се употребени три основни текстилни материјали. Така, за секој материјал без потекло и кој во подоцнежниот степен на производство одошто степенот до кој што правилото дозволува, може да се употребат, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10 проценти од масата на текстилните материјали на килимот. Така, и јутата како основа и/или вештачкото предиво може да бидат увезени во тој степен на производство, под услов да се исполнети условите за масата.

5.3. Во случај на производи кои содржат "предиво направено од полиуретан сегментирано со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано" оваа толеранција е 20 проценти во однос на ова предиво.

5.4. Во случај на производи кои содржат "ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, поврзани со адхезив помеѓу два слоја пластика", оваа толеранција е 30 проценти во однос на оваа лента.

Забелешка 6:

6.1. Во случај на текстилните производи кои во списокот се означени со фуснота која бара да се консултира оваа забелешка, текстилните материјали, со исклучок на поставите и меѓупоставите, кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колоната 3 за готови производи, можат да бидат употребени под услов дека тие се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и дека нивната вредност не надминува 8 проценти од цената на производот франко фабрика.

6.2. Без прејудуирање на Забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63 можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или не содржат текстилни материјали.

Пример:

Ако правилото во списокот наведува дека за посебни текстилни артикли, како пантолони, може да биде употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копиња, затоа што копињата не се распоредуваат во Глава 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти иако патентите во принцип содржат текстил.

6.3. Онаму каде што се применува правилото за процентите, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63 мора да биде земена во предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

Забелешка 7:

7.1. Во смисла на тар. број 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, "специфичните процеси" се следниве:

- (а) вакумска дестилација
- (б) редестилација со продлабочен фракционен процес²
- (в) кракинг
- (г) реформирање
- (д) екстракција со помош на селективни раствори-вачи

(ф) процес кој ги подразбира следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенти; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид

² Види дополнителна забелешка 4 (б) за Глава 27 на Комбинираната номенклатура

(е) полимеризација

(ж) алкилација

(з) изомеризација

7.2. За целите на тарифните број 2710, 2711 и 2712, "специфичните процеси" се следниве:

- (а) вакумска дестилација
- (б) редестилација со продлабочен фракционен процес¹
- (в) кракинг
- (г) реформирање
- (д) екстракција со помош на селективни раствори-вачи

(ф) процес кој ги подразбира следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенти; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид

(е) полимеризација

(ж) алкилација

(з) изомеризација

(с) во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ex 2710, десулфуризацијата со водород резултира со намалување на барем 85 проценти од содржината на сулфурот на обработениот производ (ASTM D 1266-59 Т метод)

(и) во однос на производите кои се распоредуваат само во тарифен број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање

(ј) во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ex 2710, третманот со водород под притисок од над 20 бари и температура од над 250 Целзиусови степени со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Понатамошниот третман со водород на маслата за подмачкување од тарифниот број ex 2710 (на пример, хидрофинализација или деколоризација) со цел, посебно, да се подобри бојата или стабилноста сепак нема, да се смета за специфичен процес

(к) во смисла на маслата за гориво кои се распоредуваат во тарифниот број од ex 2710, атмосферската дестилација, под услов помалку од 30 проценти од овие производи да дестилираат, по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, на температура од 300 Целзиусови степени според ASTM D 86 методот

(л) во однос на тешките масла освен гасни масла и масла за горење кои се распоредуваат само во тарифниот број ex 2710, обработка со помош на високо фреквентно празнење на електрична четка.

7.3. Во смисла на тарифните броеви ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403 едноставните операции како чистење, декантирање, одсолување, одстранување вода, филтрирање, боење, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, било која комбинација од овие операции или слични операции кои не даваат потекло.

АНЕКС II КОН ПРОТОКОЛ II**СПИСОК НА ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДА ПРОИЗВОДОТ СЕ ЗДОБИЕ СО СТАТУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО**

Производите наведени во списокот може да не бидат сите опфатени со Договорот. Поради тоа е потребно да се земат во предвид останатите делови од Договорот.

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или
(1)	(2)	(3)	(4)
Глава 01	Живи животни	Сите употребени животни од Глава 1 мора целосно да преовладуваат	
Глава 02	Месо и јастиви остатоци од месо	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 1 и 2 мора целосно да преовладуваат	
Глава 03	Риби и черупкари, мекотелци и други водени безрбетници	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат	
ex Глава 04	Млечни производи; птичји јајца; природен мед; јастиви производи од животинско потекло што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат	
0403	Маштеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани, со додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани со додадено овошје, јатчесто овошје или какао	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат; - сите употребени овошни сокови од тар. број 2009 (освен од ананас, лимета или грејпфрут) мора да се од домашно потекло; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex Глава 05	Производи од животинско потекло, што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 5 мора целосно да преовладуваат	
ex 0502	Преработени четини и влакно од питоми или диви свињи	Чистење, дезинфекција, сортирање и исправување на четини и влакно	
Глава 06	Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и сл.; сечено цвеќе и украсни лисја	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 6 мора целосно да преовладуваат; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот	
Глава 07	Зеленчук и некои корења и грутки за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 7 мора целосно да преовладуваат	
Глава 08	Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дини и лубеници	Производство во кое: - сето употребено овошје и јатчесто овошје мора целосно да преовладува; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex Глава 09	Кафе, чај, мате чај и мирудии; освен	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 9 мора целосно да преовладуваат	
0901	Кафе, печено или непечено, со или без кофеин; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да е процент	Производство од материјали од кој и да е тар. број	
ex 0910	Мешавини на мирудии	Производство ов материјали од кој и да е тар. број	
Глава 10	Жита	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 мора целосно да преовладуваат	
ex Глава 11	Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инсулин; глутен од пченица; освен:	Производство во кое сите употребени жита, зеленчук, корења и грутки за јадење, од тар. број 0714 или овошје мора целосно да преовладуваат	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
ex 1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешункаст зеленчук од тар. број 0713	Сушење и мелење на мешункаст зеленчук од тар. број 0708		
Глава 12	Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 12 мора целосно да преовладуваат		
1301	Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и маслени смоли (на пр. балзами)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 1301 не надминува 50% од фабричната цена на производот		
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати, агар-агар и други слуги и средства за згуснување; модификувани или немодификувани, добиени од растителни производи:			
	-Слуги и средства за згуснување, модификувани, добиени од растителни производи	Производство од немодификувани слуги и средства за згуснување		
	-Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
Глава 14	Растителни материјали за плетарство; растителни производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 14 мора целосно да преовладуваат		
ex Глава 15	Животински или растителни масла и маснотии и производи од нивно разлагање; преработени маснотии за јадење; животински или растителни восоци; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
1501	Свинска маст (вклучително сало) живинска маст, освен оние од тар. број 0209 или 1503:			
	- Маснотии од коски или отпадаци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0203, 0206 или 0207 или од коски од тар. број 0506		
	- Други	Производство од месо или од јастиви отпадаци од свинско месо од ансловите 0203 или 0206 или од месо и јастиви отпадаци од живинско месо од тар. број 0207		
1502	Маснотии од животни од видовите говеда, кози и овци, освен оние од тар. број 1503			
	-Маснотии од коски или отпадаци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0201, 0202, 0204 или 0206 или од коски од тар. број 0506		
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат		
1504	Маснотии и масла и нивни фракции, од риби или морски цицачи, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани			

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	-Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучително и др. материјали од тар. број 1504		
	-Други	Производство во кое сите употребени материјали од Главите 2 и 3 мора целосно да преовладуваат		
ex 1505	Рафиниран ланолин	Производство од маснотии од сурина волна од тар. број 1505		
1506	Други животински маснотии и масла и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани			
	-Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и др. материјали од тар. број 1506		
	-Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат		
1507 до 1515	Растителни масла и нивни фракции			
	-Соино масло, масло од кикиритки, палмово масло, масло од кокосов орев, од палмов орев, бабасу, тунгово масло и масло од оитилица, восок од мирта и јапонски восок, фракции од масло од јојоба и масла за технички или индустриски потреби каде не се произведуваат прехранбени производи за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
	-Цврсти фракции, освен оние на маслото од јојоба	Производство од др. материјали од тар. број 1507 до 1515		
	-Други	Производство во кое сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат		
1516	Животински или растителни маснотии и масла и нивни фракции, делумно или целосно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елсидинизирани, рафинирани или нерафинирани, но понатаму неприготвени	Производство во кое: -сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат; -сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513		
1517	Маргарин, мешавини или препарати од животински или растителни масти или масла или од фракции на различни масти или масла од оваа Глава, погодни за јадење, освен масните или масла за јадење или нивните фракции од тар. број 1516	Производство во кое: -сите употребени материјали од Главите 2 и 4 мора целосно да преовладуваат; -сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513		
Глава 16	Преработки од месо, риби или черупкари, мекотелци или други водени безрбетници	Производство од животни од Глава 1. Сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат		
ex Глава 17	Шеќер и производи од шеќер, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 1701	Шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка и хемиски чиста	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
	сахароза, во цврста состојба, ароматизиран или обоен	надминува 30% од фабричната цена на производот		
1702	Други шеќери, вклучувајќи и хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додатни средства за ароматизација или боење; вештачки мед, помешан или непомешан со природен мед, карамел:			
	-Хемиски чиста малтоза и фруктоза	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и др. материјали од тар. број 1702		
	Други шеќери во цврста состојба, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
	-Други	Производство во кое сите употребени материјали мораат да бидат од домашно потекло		
ex 1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
1704	Производи од шеќер (вклучително бело чоколадо) без какао	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
Глава 18	Какао препарати од какао	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
1901	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, гриз, скроб или екстракт од слад што не содржат какао или содржат помалку од 40% по маса какао пресметано врз основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место; прехранбени производи од стоки од тар. број 0401 до 0404, што не содржат какао или содржат помлаку од 5% маса какао пресметано врз основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место:			
	- Екстракт на слад	Производство од жита од Глава 10		
	- Други	Производство во кое - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или др. материји) или поинаку приготвени, како шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвени или неприготвени	Производство во кое сите употребени жита и деривати (освен тврда пченица и нејзини деривати) мора целосно да преовладуваат
	-Што содржат 20% или помалку по маса месо, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	
	- Што содржат повеќе од 20% по маса месо, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	Производство во кое: - сите употребени жита и деривати (освен тврда пченица и нејзините деривати) мора целосно да преовладуваат; - сите употребени материјали од Главите 2 и 3 мора целосно да преовладуваат
1903	Тапиока и замени за тапиока приготвени до скроб во форма на луспи, зрнца, монистра и сл. форми	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен скроб од компир од тар. број 1108
1904	Подготвени производи за исхрана добиени со барење или пржење на жита или производи од жита (на пр. пченкарни снегулки), жита, освен пченка во зрно или во форма на снегулки или други обработени жита (освен брашно и гриз) варени или поинаку приготвени, што не се споменати ниту вклучени на друго место	Производство: -од материјали што не се распоредуваат во тар. број 1806; - во кое сите употребени жита и брашно (освен тврда пченица и нејзини деривати и <i>Zea industriata maze</i>) мора целосно да преовладуваат; - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот
1905	Леб, пеива, колачи, бисквити и др. пекарски производи, со или без какао; вафи, празни капели за фармацевтски производи; обланди, оризова хартија и сл. производи	Производство од материјал од кој и да е тар. број освен Глава 11
ex Глава 20	Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или други делови на растенија; освен:	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје или зеленчук мора целосно да преовладува
ex 2001	Сладок компир и сл. јастиви делови на растенијата што содржат 5% по маса скроб или повеќе, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2004 и ex 2005	Компири во форма на брашно, гриз или снегулки, подготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
2006	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (сушени, кандирани или кристализирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот
2007	Џемови, овошни, желеа, мармелади, пиреа или пасти од овошје или јатчесто овошје, добиени со варење, со или без додаден шеќер или други средства за засладување	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ex 2008	Јатчесто овошје, што не содржи додаток на шеќер или алкохол	Производство во кое вредноста на упот- ребеното јатчесто овошје и маслодајно семе од домашно потекло од тар. број 0801, 0802, и 1202 до 1207 не надминува 60% од фабричната цена на производот		
	- Путер од кикиритки; мешави- ни од жита; палмини јатки, пчен- ка	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
	- Други, освен овошје и јатчесто овошје подготвени на друг на- чин освен на пареа или со врие- ње во вода, без додаден шеќер, замрзнати	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материја- ли од Глава 17 не надминва 30% од фаб- ричната цена на производот		
2009	Овошни сокови и сокови од зе- ленчук (вклучувајќи и шира од грозје), неферментирани и без додаден алкохол, со или без до- даток на шеќер или други сред- ства за засладување	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материја- ли од Глава 17 не надминува 30% од фаб- ричната цена на производот		
ex Глава 21	Разни производи за исхрана; ос- вен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
2101	Екстракти, есенции и концен- трати на кафе, чај, мате-чај, пр- жена цикорија и други замени за кафе	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - сите употребени цикории мора целосно да преовладуваат		
2103	Сосови и препарати за сосови; мешани мирудии и мешани за- чински средства; брашно и гриз од сенф и приготвен сенф			
	- Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани за- чински средства	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓу- тоа, може да се користат брашно или гриз од сенф или приготвен сенф		
	- Брашно и гриз од сенф и при- готвен сенф	Производство од материјали од кој и да е тар. број		
ex 2104	Суши и чорби и препарати за тие производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број освен од подготвен или конзер- виран зеленчук од тар. број 2002 до 2005		
2106	Прехрамбени производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на употребените материјали од секоја од Главите 4 и 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
ex Глава 22	Појалоци, алкохоли и оцет; ос- вен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладува		
2202	Вода, вклучувајќи и минерална и газирана вода, со додаток на	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре-		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
	шеќер или други средства за засладување или ароматизирани, и други безалкохолни пијалоци, освен сокови од овошје и зеленчук од тар. број 2009	дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот; - секој употребен сок од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) мора да биде од домашно потекло		
2207	Неденатуриран етил-алкохол со алкохолна јачина од 80% или поголема; етил-алкохол и други алкохолни пијалоци, денатурирани, со било која јачина	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208; - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладува или доколку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина		
2208	Неденатуриран етил-алкохол со алкохолна јачина помала од 80% зафатнина; ракии, ликери и други алкохолни пијалоци	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208; - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладува или доколку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина		
ex Глава 23	Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија; приготвена храна за животни; освен	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 2301	Рибино брашно; брашно, прав и пелети од риби или од черупкари, мекотелци или др. водени безрбетници, неподгодни за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали од Главите 2 и 3 мора целосно да преовладуваат		
ex 2303	Остатоци од производство на скроб од пченка (освен концентрирани течности за натопување), со содржина на протеини пресметана за сув производ поголема од 40% по маса	Производство во кое сета употребена пченка мора целосно да преовладува		
ex 2306	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на маслиново масло, што содржат повеќе од 3% маслиново масло	Производство во кое сите употребени маслинки мора целосно да преовладуваат		
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животни	Производство во кое: - сите употребени жита, шеќер или меласи, месо или млеко мораат да бидат од домашно потекло; - сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат		
ex Глава 24	Тутун и производи за замена на тутун; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 24 мора целосно да преовладуваат		
2402	Пури, цигарилоси и цигари од тутун или од замена за тутун	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тар. број 2401 што е употребен мора да биде од домашно потекло		
ex 2403	Тутун за пушење	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци на тутун од тар. број 2401 што е употребен мора да биде од домашно потекло		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
ex Глава 25	Сол; сулфур; земја и камен; гипс; вар и цемент; освен:	Производство во кое употребените материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 2504	Природен кристален графит, со збогатена содржина на јаглен, прочистен и мелен	Збогатување на содржината на јаглен, проистување и мелење на суров кристален графит		
ex 2515	Мермер, сечен со пила или на друг начин во блокови или прочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 цм	Сечење, со пила или на друг начин, на мермер (дури и ако е веќе сечен со пила) со дебелина поголема од 25 цм		
ex 2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици и градежништво, сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи во правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење, со пила или на друг начин, на камен (дури и ако е веќе сечен) со дебелина поголема од 25 цм		
ex 2518	Калциниран доломит	Калцинирање на доломит што не е калциниран		
ex 2519	Дробен природен магнезиум карбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиум оксид, чист или нечист, што не спаѓа во електроотопен магнезит или синтермагнезит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиум карбонат (магнезит)		
ex 2520	Гипс специјално подготвен за стоматологија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2524	Природни азбестни влакна	Производство од азбестен концентрат		
ex 2525	Лискун во прав	Мелење на лискун или отпадоци од лискун		
ex 2530	Земјени бои, калцинирани или во прав	Калцинирање или мелење на земјени бои		
Глава 26	Руди, згури и пепели	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 27	Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација; битуменозни материи; минерални восоци; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 2707	Масла во кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран, од камен јаглен на висока темп., од кој повеќе од 65% зафатнина се дестилира на темп. до 250 °C (вклучително и мешавини на нафтен-алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) или др. операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. ¹ Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2709	Сурови масла добиени од битуменозни минерали	Сува дестилација на битуменозни материјали		
2710	Нафтени масла и масла добиени	Операции на рафинирање и/или еден или		

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	од битуменозни минерали, освен сурови; производи што не се споменати ниту содржани на др. место, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или битуменозни материјали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи	повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2712	Нафтено желе; парафински восок, микрокристален восок од нафта, восок од јагленова прашина, озокерит, восок од лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или со други процеси, обоени или необоени	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2713	Нафтен кокс, нафтен битумен и други остатоци од нафтени масла или од масла добиени од битуменозни материјали	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ² или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2714	Битумен и асфалт, природни; битуменозни или маслени шкрилци и терпесок; асфалтити и асфалтни карпи	Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2715	Битуменови мешавини врз база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 28	Неоргански хемиски производи; органски или неоргански соединенија или благородни материја-	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот.	Производство во кое вредноста на сите употребени мате-	

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2

² За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло		
(1)	(2)	(3)	или	(4)
	ли, од ретки земни метали, од радиоактивни елементи или од изотопи, освен:	Меѓутоа, метријалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		ријали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex 2805	Mischmetall	Производство со електролитична или термална постапка во која вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2811	Сулфур триоксид	Производство од сулфур диоксид		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex 2833	Алуминиум сулфат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2840	Содиум перборат	Производство од дисодиум тетраборат пентахидрат		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex Глава 29	Органски хемиски производи, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, метријалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex 2901	Ациклични јагленоводороди што се користат како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредени во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2902	Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2905	Алкохолати на метали од алкохоли од овој тар. број и од етанол или глицерол	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 2905. Меѓутоа, алкохолатите на метали од овој тар. број може да се користат под услов нивната вредност		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
		да не надминува 20% од фабричната цена на производот	или	цена на производот
2915	Заситени ациклични монокарбоксилни киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2915 и 2916 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 2932	- Интерни етри и нивни халогени, сулфо, нитро и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број. меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
	- Циклични ацетали и интерни полуацетали и нивни халогени, сулфо, нитро и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
2933	Хетероциклични соединенија само од хетероатом(и) на нитроген	Производство на материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932 и 2933 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
2934	Нуклеински киселини и нивни соли; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 30	Фармацевтски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактички или дијагностички цели; серуми и други фракции на крв и модифицирани имунолошки производи, вклучувајќи и добиени по пат на биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен квасец) и слични производи:			
	- Производи што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за терапевтски или профилактичка употреба или неизмешани производи за овие цели, приготвени во измерени дози или во форми на пакувања за продажба на мало	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- Други			
	- Човечка крв	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
		надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- животинска крв подготвена за терапевтски или профилактички цели	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- фракции на крв освен серуми, хемоглобин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- други	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
3003 и 3004	Лекови (освен производи од тар. број 3002, 3005 и 3006): - Добиеени од амкации од тар. број 2941	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3003 или 3004 . Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- други	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите ид тар. број 3003 или 3004 може да се користат под услов нивната вредност, земено заедно, да не надминува 20% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 31	Ѓубриња; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3105	Минерали или хемиски ѓубриња што содржат два или три ѓубривни елементи, азот, фосфор и калиум; други ѓубриња; производи од оваа Глава во форма на таблети или слични форми или во пакувања до 10 кг бруто маса освен: - содиум нитрат	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот;	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	- калиум цијанамид - калиум сулфат - магнезиум калиум сулфат	- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 32	Екстракти на штавење или бојосување; танини и нивни деривати; бои, пигменти и други материји за бојадисување; приготвени средства за премачкување и лакови; китови и други затнувачки маси; мастила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3201	Танини и нивни соли, естри, етри и други деривати	Производство од екстракти за штавење од растително потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3205	Органски пигменти; препарати предвидени со Забелешката 3 кон оваа Глава врз база на органските пигменти ¹	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од тар. број 3203, 3204 и 3205. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3205 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 33	Етерични масла и резиноиди; парфимериски, козметички и тоалетни препарати; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3301	Етерични масла, (со или без терпени), вклучувајќи и "concretes" и чисти масла; резиноиди; маслени смоли добиени со екстракција; концентрати на етерични масла во масти, во неетерични масла, во восоци или слично, добиени со: или мацерација; терпенски нус-производи добиени со детерпенација на етерични масла; водени дестилати и водени раствори на етерични масла	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и материјали од некоја друга "група" ² од овој тар. број. Меѓутоа, материјали од истата група може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 34	Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, приготвени восоци, препарати за полирање и чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, "забарски восоци" и забарски препарати врз база на гипс; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3403	Препарати за подмачкување што содржат масла од нафта	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹		

¹ Забелешката 3 од Глава 32 прецизира дека таквите препарати се оние кои се користат за бојадисување на кој и да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, тие не се распоредуваат во друг тарифен број од Глава 32.

² За "група" се смета секој дел од тар. број што е поделен од останатите со знакот точка-запирка.

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
	или масла добиени од битуменозни минерали, под услов тие да претставуваат помалку од 70% по маса	или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3404	Вештачки восоци и приготвени восоци: - Врз основа на парафин, нафтенни восоци, восоци добиени од битуменозни минерали, восок од јагленова прашина или восок од крлущки - Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен: - хидрогенизирани масла што имаат карактер на восоци од тар. број 1516; - масни киселини хемиски недефинирани или индустриски масни алкохоли што имаат карактер на восоци од тар. број 3823; - материјали од тар. број 3404 Меѓутоа, овие материјали можат да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
ex Глава 35	Албуминоидни супстанции; модификувани скробови; лепила; ензими; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
3505	Декстрини и други модификувани скробови (на пр. прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови или врз база на декстрини или други модификувани скробови: - Скробни естри естри - Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3505 Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен оние од тар. број 1108		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex 3507	Подготвени ензими што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		

¹ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Глава 36	Експлозиви, пиротехнички производи; пирофорни легури; одредени запаливи препарати	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 37	Фотографски или кинематографски производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3701	Фотографски плочи и план филмови, чувствителни на светлина, неосветлени, од кој и да е материјал освен хартија, картон или текстил; план филмови за брза фотографија, чувствителни на светлина, неосветлени, во касети или без касети:			
	- филм за брза фотографија во боја, во касети	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3702 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3701 и 3702 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3702	Фотографски филм во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен, од кој и да е материјал, освен од хартија, картон или текстил; филм за брза фотографија во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3704	Фотографски плочи, филм-хартија, картон и текстил, осветлени но неразвиени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 до 3704.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 38	Разни хемиски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3801	- Колоиден графит во суспензија со масло и полуколоиден графит, јаглееродни пасти за електроди	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	- Графит во форма на паста што претставува мешавина на графит со минерални масла со повеќе од 30% маса	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3403 не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3803	Рафинирано тал-масло	Рафинирање од сурово тал-масло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3805	Алкохоли на сулфатен терпентин, пречистени	Пречистување со дестилација или рафинирање на сурови алкохоли на сулфатен терпентин	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3806	Смолни естри	Производство од смолни киселини	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3807	Смола од дрво (катрена смола од дрво)	Дестилација на катран од дрво	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против ртење и за регулација на расетењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во вид на пакувања за продажба на мало или како препарати или производи (на пр. сулфурирани ленти, фитили и свеќи и хартии за убивање муви)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3809	Средства за доработка, носачи на бои за забрзување на бојосувањето или фиксирањето на материите за бојосување и др. производи и препарати (на пр. средства за апретура или нагризување) што се користат во индустријата за текстил, хартија, кожа и слични, што не се споменати ниту опфатени на др. место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3810	Препарати за декапирање на метални површини; топители и др. помошни препарати за лемење или заварување; прашоци и паста за лемење или заварување што се состојат од метали и од др. материјали; препарати што се употребуваат како јадра или облоги за електроди или прачки за заварување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3811	Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација, за спречување на таложење на смола, за подобрување на вискозитетот, антикорозивни			

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	препарати и др. подготвени адитиви за минерални масла (вклучувајќи и бензин) или за др. течности што се користат за исти цели како и минералните масла	
	- Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3811 не надминува 50% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизација; сложени пластификатори за гума или пластични маси, што не се споменати ниту опфатени на др. место; препарати за спречување на оксидација и др. сложени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3813	Препарати и полнења за апарати за гасење пожар; наполнети гранати за гасење пожар	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3814	Сложени органски растворувачи и разредувачи, што не се споменати ниту опфатени на др. место; подготвени средства за отстранување на средства за премачкување или лакови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3818	Хемиски елементи допирани за употреба во електрониката, во форма на дискови, плочки или слични форми; хемиски соединенија допирани за употреба во електрониката	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3819	Течности за хидраулични кочници и други подготвени течности за хидрауличен пренос, што не содржат или содржат помалку од 70% по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3820	Препарати против замрзнување и подготвени течности за одмрзнување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3822	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога и подготвени дијагностички или лабораториски реагенси, на подлога или не, освен оние од тар. број 3002 или 3006	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; кисели масла од рафинирање; индустриски масни алкохоли	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	-Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3823
3824	-Индустриски масни алкохоли Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра; хемиски производи и препарати на хемиската или на сродни инду-	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло		
(1)	(2)	(3)	или	(4)
	трии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешавини на природни производи), што не се споменати ниту опфатени на друго место; остаточни производи на хемиската или сродни индустрии, што не се споменати ниту опфатени на друго место			
	- Следните производи од овој тар. број:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот.		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
	Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра, базирани врз природни смолести производи	Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	Нафтени киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри			
	Сорбитол, освен оној од тар. број 2905			
	Нафтени сулфонати, освен нафтени сулфонати од алкални метали, од амонијак или станоламини; тиофенирани сулфурни киселини од масла добиени од битуменозни минерали, и нивни соли			
	Изменувачи на јони			
	Копачи на вакуум цевки			
	Алкален железен оксид за прочистување на гасови			
	Амонијачни гасовити тености и потрошен оксид произведен при прочистување на јаглени гасови			
	Сулфонафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри			
	Фузелно масло и Диниелово масло			
	Мешавини од соли со различни анјони			
	Пасти за копирање врз основа на желатин, со или без подлога од хартија или текстил			
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
3901 до 3915	Пластични маси во примарни форми, отпадоци, струганици и остатоци од пластика; освен насловите бр. од 3907 и 3912, за кои правилата се дадени во продолжение:			
	Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден полимер учествува со повеќе од 99% по маса на вкупниот состав на полимерот	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од фабричната цена на	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		производот ¹	ријали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
ex 3907	- Кополимер, направен од поликарбонат и акрилонитрил - бутадиен - стирен кополимер (АБС)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот ¹		
	- Полиестер	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот и/или производство од поликарбонат на тетрабромо - (бисфенол А)		
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, што не се споменати ниту опфатени на друго место, во примарни форми	Производство во кое вредноста на сите материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржна производот не надминува 20% од фабричната цена на производот		
3916 до 3921	Полупроизводи и производи од пластични маси; освен тар. број од 3916, од 3917, од 3920 и од 3921, за кои правилата се дадени во продолжение:			
	- Плоснати производи, обработени повеќе отколку само површински или сеени во форми што не се правоаголни (вклучувајќи и квадратни); други производи обработени повеќе од површински	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 50% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
	Други			
	- Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден мономер учествува со повеќе од 99% по маса во вкупниот состав на полимерот	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот ¹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
ex 3916 и ex 3917	Профили и цевки	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот; - вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	

¹ Ако производите се составени од материјали калсифицирани во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 3920	- Лист или филм за јономер	Производство од термопластична споредна сол што е кополимер на етилен и метакрилна киселина делумно неутрализирана со јони на метал, главно цинк и сода	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
	- Листови од регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилсен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од фабричната цена на производот	
ex 3921	Фолии од пластика, метализирани	Производство од високо провидни фолии од полиестер со дебелина помала од 23 микрони ¹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
3922 до 3926	Предмети од пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот	
ex Глава 40	Каучук и производи од каучук	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
ex 4001	Лиснати плочи или крен-гума за чевли	Правење слоеви од листови од природна гума	
4005	Мешавини од каучук, невулканизирани, во примарни форми или во форми на плочи, листови или ленти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали, освен природна гума, не надминува 50% од фабричната цена на производот	
4012	Протектирани или употребувани пневматски гуми од гума; полни или полупневматски гуми, заменливи газечки слоеви за гуми и штитници за гуми, од гума: - Протектирани пневматски, полни или полупневматски гуми, од гума; - Други	Протектирање на употребувани гуми Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен оние од тар. број 4011 или 4012	
ex 4017	Производи од тврда гума	Производство од тврда гума	
ex Глава 41	Сурова кожа (освен крзно); освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
ex 4102	Сурови овчи или јагнешки кожи, без влакна	Отстранување на волна од овчи или јагнешки кожи, со влакна	
4104 до 4107	Кожа, без влакна или волна, освен кожа од тар. број 4108 или 4109	Повторно штавење на претходно штавена кожа или Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број	

¹ Ако производот е составен од материјали кои се распоредуваат во тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга страна, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали што по маса преовладува во производот.

¹ Следните фолии ќе се сметаат за високо провидни: фолии чие оптико заматување, мерено според ASTM-Д 1003 од Гарднер Хаземетер (односно Хазефактор), е помало од 2 проценти.

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		во кој не е содржан производот
4109	Лакирана кожа и лакирана слое- вита кожа; метализирана кожа	Производство од кожа од тар. број 4104 до 4107 под услов нејзината вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот
Глава 42	Производи од кожа; седларски и сарачки производи, предмети за патување, рачни торби и слични контејнери; производи од живо- тински црева (освен црева од свилена буба)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 43	Крзна и вештачко крзно; произ- води од природно и вештачко крзно; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4302	Штавени или обработени крзна, составени:	
	- Плочки, крстови и слични фор- ми	Белење или боење, покрај сечење и сос- тавување на несоставени штавени или обработени крзна
	- Други	Производство од несоставени штавени или обработени крзна
4303	Облека, прибор за облека и дру- ги производи од крзно	Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тар. број 4302
ex Глава 44	Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4403	Грубо обработено дрво	Производство од дрво во сурова состој- ба, со или без кора, или само грубо обра- ботено
ex 4407	Дрво сечено или режано по дол- жина, на парчиња или лупено, со дебелина поголема од 6мм, стру- гано, брусено или претесто спое- но	Спојување со стругање, брусене или прес- тесто спојување
ex 4408	Листови на фурнир и листови за шперплочи, со дебелина не по- голема од 6мм, споени, и друго дрво режано по должина, на парчиња или лупено со дебелина не поголема од 6мм, стругано, брусено или претесто споено	Спојување, со стругање, брусене или претесто спојување
ex 4409	Дрво непрекинато профилирано по должина на кој и да е раб или лице, вклучувајќи и стругано, брусено или претесто споено	
	- Брусено или претесто споено	Брусене или претесто спојување
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување
ex 4410 до ex 4413	Топчести и релјефни парчиња од дрво, вклучувајќи и релјефни рамки и други релјефни плочи	Украсување или обликување
ex 4415	Сандали за пакување, кутии, гај- би, барабани и слична амбалажа за пакување, од дрво	Производство од плочи несечени по ди- мензија
	Бурџа, бочви, каши, чабури и	Производство од цепени даги, само стру-

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ex 4416	др. бочварски производи и нив- ни делови од дрво	гани на двете основни површини		
ex 4418	Столарија и др. производи од др- во за градежништво	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓу- тоа, може да се користат целуларни др- вени плочи и шиндра		
	- Топчести и редјешни парчиња од дрво	Украсување или обликување		
ex 4421	Дрвени стапчиња за кибрити; дрвени клинчи или игли за обу- вки	Производство од дрво од кој и да е тар. број освен од обработено дрво од тар. број 4409		
ex Глава 45	Плута и производи од плута; ос- вен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
4503	Производи од природна плута	Производство од плута од тар. број 4501		
Глава 46	Производи од слама, од еспарт или од др. материјали за плета- рија; копничарски и плетарски производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
Глава 47	Целулоза од дрво или од др. влакнести целулозни материја- ли; секундарна хартија или кар- тон (отпадоци или остатоци)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 48	Хартија и картон; производи од хартиена маса, од хартија или картон; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 4811	Хартија и картон, само израмне- ти, избраздени или со правоа- голна форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47		
4816	Карбон-хартија, самокопирна хартија и др. хартии за копира- ње или пренесување (освен оние од тар. број 4809), папирци за умножување и офсет плочи, од хартија, вклучувајќи и во кутии	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47		
4817	Пликови, писма-пликови, обич- ни поштенски и дописни картич- ки, од хартија или картон; кутии, кеси, торбички и сетови за допи- сјување, од хартија или картон, со прибор за пишјување од хар- тија	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени матери- јали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 4818	Тоалетна хартија	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47		
ex 4819	Картони, кутии, касети, вреќи и други контејнери за пакување од хартија, картон, целулозна вата или листови од целулозни влак- на	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени матери- јали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 4820	Блокчиња со хартија за писма	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 4823	Друга хартија, картон, целулоз-	Производство од материјали за правење		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	на вата и листови од целулозни влакна, сечени во одредена големина или форма	хартија од Глава 47
ex Глава 49	Печатени книги, весници, слики и др. производи на печатарската индустрија; ракописи, отчукани ракописи и планови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4909	Печатени или илустрирани разгледници, печатени карти со лични поздравни пораки или соопштенија, илустрирани или не, со или без пликови или украси	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 или 4911
4910	Календари од сите видови, печатени вклучувајќи и календар блокови	
	- Календари од типот "вечни" или со заменливи блокови закачени на основи што не се од хартија или картон	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 или 4911
ex Глава 50	Свила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 5003	Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони непогодни за одвиткување отпадоци од предиво), чешлани	Чешлање на отпадоци од свила
5004 до ex 5006	Свилено предиво и предиво од отпадоци од свила	Производство од: ¹ -суроа свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење; - други природни влакна нечеслани или на друг начин приготвени за предење; -хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5007	Ткаенини од свила или од отпадоци од свила:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹
	-Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, -природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчеслани или на друг начин приготвени за предење; -хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврднување со топлина, скубе-

¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
		ње, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот		
ex Глава 51	Волна, фини или груби животински влакна, предиво и ткаенини од коњски влакна; освен;	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
5106 до 5110	Предиво од волна, од фици или груби животински или коњски влакна	Производство од ¹ сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење, - природни влакна нечеслани или на друг начин подготвени за предење, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјал за хартија		
5111 до 5113	Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна			
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹		
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна ¹ нерашчеслани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот		
ex Глава 52	Памук; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
5204 до 5207	Предиво и конец од памук	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење - природни влакна нерашчеслани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
5208 до 5212	Ткаенини од памук:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
ex Глава 53	Друг растителни текстилни влакна; предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5306 до 5308	Предиво од други растителни текстилни влакна; предиво од хартија	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење - природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5309 до 5311	Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предиво од хартија	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребе-

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		ните непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот		
5401 до 5406	Предиво, монофиламент и конец од вештачки филаменти	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или н друг начин подготвени за предење - природни влакна - нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
5407 и 5408	Ткаенини од предиво од вештачки филаменти:			
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹		
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот		
5501 до 5507	Вештачки сечени влакна	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа		
5508 до 5511	Предиво и конец за шиене од вештачки сечени влакна	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или н друг начин подготвени за предење - природни влакна - нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
5512 до 5516	Ткаенини од синтетички сечени влакна:			
	-Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹		
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна		

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		- вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцизирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
од Глава 56	Вата, филц и неткаени материјали; специјални предива; канали, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив; освен:	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5602	Филц, импрегниран или неимпрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран:	
	- Иглен филц	Производство од: ¹ - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа. Меѓутоа, - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506 или - коноп од полипропилен филамент од тар. број 5501, чија деноминација во сите случаи на единечен филамент или влакно е помала од 9 децтекса, може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 40% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство од: ¹ - природни влакна, - вештачки сечени влакна направени од казеин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
5604	Конец и корд од гума; прекриени со текстил; текстилно предиво и ленти и слично од тар. број 5404 или 5405, импрегнирани, превлечени, прекриени или обложени со гума или пластична маса:	
	- Конец и корд од гума, прекриени со текстилен материјал	Производство од конец или корд од гума,

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	- Други	непрекриени со текстилен материјал		
		Производство од: ¹ -природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; -хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
5605	Метализирано предиво, обвиткано или необвиткано, што се состои од текстилно предиво, ленти или слично од тар. број 5404 или 5405, комбинирано со метал во форма на конец, ленти или прашок или покриени со метал	Производство од: ¹ - природни влакна - нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; -хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
5606	Обвиткано предиво и ленти и слично од тар. број 5404 или 5405, обвиткани (освен оние од тар. број 5605 и обвиткано предиво од коњски влакна); жанила предиво (вклучувајќи и меко жанила предиво)	Производство од: ¹ -природни влакна - нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; -хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
Глава 57	Теписи и други текстилни покривки за под:			
	- Од иглен филц	Производство од: ¹ -природни влакна или -хемиски материјали или текстилна пулпа Меѓутоа - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506 или - коноп од полипропилен филамент од тар. број 5501 чија деноминација во сите случаи на единечен филамент или влакно е помала од 9 децитета, може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 40% од фабричната цена на производот - ткаенина од јута може да се употреби како подлога		
	- Од друг филц	Производство од: ¹ -природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; -хемиски материјали или текстилна пулпа или		
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, или предиво од јута ^(a) - синтетичко или вештачко филамент предиво, - природни влакна, или - вештачки сечени влакна нечеслани или на друг начин приготвени за предење		

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
ex Глава 58	Специјални ткаенини: тафтувани ткаенини; тантела; таписерии; рески; вез; освен - Комбинирани со ковец од гума - Други	- Ткаенина од јута може да биде употребена како подлога Производство од едножично предиво¹ Производство од:¹ -природни влакна - вештачки сечени влакна нерапчешлани или на друг начин приготвени за предење; -хемиски материјали или текстилна пулпа или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се мерење, белеење, меризирање, стврдување со топилина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот		
5805	Рачно ткаени таписерии од видот гоблени, фландриски боби, обисон, буве и слични и таписерии работени со игла (на пр. ситен бод, крстосан бод), конфекционирани или неконфекционирани	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
5810	Вез за метража во ленти или во мотиви	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
5901	Текстилни ткаенини превлечени со лешило или скробни материји што се употребуваат за надворешни корици за книги или слично; ткаенини за копирање; подготвен канафас за сликање; буграм и сл. крути текстилни ткаенини што се употребуваат како основи за шапки	Производство од предиво		
5902	Корд-ткаенини за гуми од предиво од најлон со голема јачина или од други полиамиди, полиестри или вискозен рајон: - Што не содржат повеќе од 90% по маса текстилни материјали - Други	Производство од предиво Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа		
5903	Текстилни ткаенини, импрегнирани, превлечени, прекрисени или ламинирани со пластични	Производство од предиво Печатење придружено со најмалку две		

(a) Употребата на предиво од јута е дозволено од 01.07.2000 год.

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	маси, освен оние од тар. број 5902	подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47.5% од фабричната цена на производот
5904	Линолеум, сечен или несечен во форми, подни покривки што се состојат од превлечена или прекриена текстилна подлога, сечени или несечени во форми	Производство од предиво
	Сидни талети од текстил	
5905	- Импрегнирани, превлечени, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали	Производство од предиво
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нечешлани или на друг начин приготвени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47.5% од фабричната цена на производот
5906	Гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тар. број 5902	
	- Плетени или хеклувани ткаенини	Производство од: ¹ - природни влакна - вештачки сечени влакна или на друг начин обработени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% по маса текстилни материјали	Производство од хемиски материјали
	- Други	Производство од предиво
5907	Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани, превлечени или прекриени; сликани платна за театарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слично	Производство од предиво или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубе-

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		ње, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот		
5908	Фитили од текстил, ткаени, преплетени или плетени за ламби, печки, запалки, свеќи или слично; жаречки плински мрежички и цевчесто плетени мрежести ткаенини за нив, импрегнирани или неимпрегнирани	Производство од цевчесто плетена ткаенина за плински мрежички		
	- Жаречки плински мрежички, импрегнирани	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
	- Други			
5909 до 5911	Текстилни производи за употреба на индустријата:			
	- Дискови или прстени за полирање, освен филц од тар. број 5911	Производство од предиво или отпадни ткаенини или платна од тар. број 6310		
	- Ткаенини кои обично се употребуваат за производство на хартија или други технички цели, филцувани или нефилцувани, импрегнирани или неимпрегнирани, превлечени или непревлечени, цевчести или бескрајни со единечна или повеќекратна основа и/или јатка или рамноткаени со повеќекратна основа и/или јатка од тар. број 5911	Производство од: - предиво од кокосово влакно, - следните материјали: - предиво од политетрафлуороетилен ¹ , - предиво, повеќекратно, од полиамид, преслечено, импрегнирано или прекриено со фенолна смола, - предиво од синтетички текстилни влакна од ароматични полиамиди, добиени со поликондензација на м-фениленедиамин и изофтална киселина, - монофил од политетрафлуороетилен - предиво од синтетички текстилни влакна од поли-р-фенилентерефталамид, - предиво од стаклени влакна, пресмечено со фенолна смола и опшиени со акрилно предиво ¹ - кополиестер монофиламенти од полиестер и смола од терефтална киселина и 1,4 циклохексанидинтанол и изофталтична киселина, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин обработени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа		
	- Други	Производство од ² : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин приготвени за предење или - хемиски материјали или текстилна пулпа		

¹ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

¹ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
Глава 60	Плетени или хеклани материјали	Производство од ² : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин приготвени за предење или - хемиски материјали или текстилна пулпа		
Глава 61	Облека и прибор за облека, плетени или хеклани - Добиени со зашивање или спојување на друг начин на две или повеќе парчиња од плетен или хеклан материјал, сечени во форми или директно добиени како форма - Други	Производство од предиво ^{1,2} Производство од ¹ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин приготвени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа		
ex Глава 62	Облека и прибор за облека, што не се плетени или хеклани, осцен	Производство од предиво ^{1,2}		
ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 и ex 6211	Облека за девојки и бебиња и прибор за облека за бебиња, везени	Производство од предиво ¹ или Производство од невезена ткаенина под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 6210 и ex 6216	Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво ¹ или Производство од непреслечена ткаенина под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹		
6213 и 6214	Шамивчиња, шалови, ешарпи, марамы, шамии, велови и слично - Везени - Други	Производство од едножично ^{1,2} небелено предиво или Производство од невезена ткаенина под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹ Производство од небелено едножично ^{1,2} предиво или Изработка проследена со печатење заедно со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со		

² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

² Види ја воведната забелешка 6

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

² Види ја воведната забелешка 6

¹ Види ја воведната забелешка 6

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени стоки од тар. број 6213 и 6214 не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
6217	Друг готво прибор за облека, делови од облека или од прибор за облека, освен оние од тар. број 6212	
	- Везени	Производство од ¹ предиво или Производство од невзенаа ткаенина под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹
	- Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од ¹ предиво или Производство од непреслечена ткаенина под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹
	Меѓупостави за крагни и манжетни, сечени	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство од предиво ¹
ex Глава 63	Други готови производи од текстил; сетови; износена облека и износени производи од текстил; крпи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се калсифицирани во тар. број во кој не е содржан производот
6301 до 6304	Кебиња, покривки за патување, постелнина итн; завеси итн; други производи за внатрешно опремување	
	- Од филц, од неткаени материјали	Производство од ² : - природни влакна или - хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други	
	-Везени	Производство од едножично небелено предиво ^{1,3} или Производство од невзена ткаенина (освен плетена или хеклана) под услов вредноста на употребената невзена ткаени-

² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ Види ја воведната забелешка 6

³ За плетени или хеклани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиене или спојување на парчиња од плетени или хеклани (исечени или исплетени директно во форма), види воведна забелешка 6.

¹ Види ја воведната забелешка 6

² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		на да не надминува 40% од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство од едножично небелено предиво ^{1,2}	
6305	Вреќи и вреќички што се употребуваат за пакување на стоки	Производство од: ¹ - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани или на друг начин обработени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
6306	Церади, платнени покривки и завеси против сонце; шатори; една за бродови, штици за едрење или сувоземни возила; производи за кампување:		
	- Од неткаени материјали	Производство од: ^{1, 2} - природни влакна или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
	- Други	Производство од едножично небелено предиво	
6307	Други готови производи, вклучувајќи и модни кроеви за облека	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
6308	Сетови што се состојат од ткаенини и предиво, со или без прибор, за изработка на простирки, таписерии, везени чаршави или салвети или слични текстилни производи во пакувања за продажба на мало	Секој предмет во сетот мора да го исполнува правилото кое би се применувало врз него доколку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи што не се од домашно потекло под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричната цена на сетот	
ex Глава 64	Обувки; гамаши и слични производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тар. број освен склопови од лица залепени за ѓонови или за други компоненти за ѓонови од тар. број 6406	
6406	Делови на обувки (вклучувајќи и лица, споени или неспоени со ѓонови што не се надворешни); заменливи влошки, вметоци за пети и слични производи; гамаши, доколени и слични производи и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
ex Глава 65	Покривки за глава и нивни делови, освен	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
6503	Шешири од филц и други покривки за глава од филц, изработени од тулци, конуси или други производи од тар. број 6501, поставени или непоставени, украсени или неукрасени	Производство од предиво или текстилни влакна ¹	
6505	Шешири и други покривки за глава, плетени или хеклани, или	Производство од предиво или текстилни	

¹ Види ја воведната забелешка 6

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	изработени од тантела, филц влакна ¹ или други текстилни материјали, метражни (но не во ленти), пос- тавени или непоставени, украсе- ни или неукрасени; мрежи за ко- са од кој и да е материјал, поста- вени или непоставени, украсени или неукрасени	
ex Глава 66	Чадори, сонцобрани, стапови, стапови-столови, камшици, кам- шици за јавање и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
6601	Чадори и сонцобрани (вклучу- вајќи и стапови-чадори, чадори за дворови и слични чадори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
Глава 67	Подготвени перја и пердуви и производи од перја или пердуви; вештачко цвеќе; производи од човечка коса	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 68	Производи од камен, гипс, це- мент, азбест, лискун и слични материјали; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 6803	Производи од шкрилец или од агломериран шкрилец	Производство од обработен шкрилец
ex 6812	Производи од азбест; производи од мешавини со основа од азбест или од мешавини со основа од азбест и магнезиум карбонат	Производство од материјал од кој и да е тар. број
ex 6814	Производи од лискун, вклучувај- ќи и агломериран или реконс- труиран лискун, врз подлога од хартија, картон или други мате- ријали	Производство од обработен лискун (вклучувајќи и агломериран или реконс- труиран лискун)
Глава 69	Керамички производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 70	Стакло и производи од стакло; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7003 ex 7004 и ex 7005	Стакло со нерефликтирачки слој	Производство од материјали од тар. број 7001
7006	Стакло од тар. број 7003, 7004 и 7005, свиткано, со обработени рабови, гравирано, дупчено, емајлирано или обработено на друг начин, но не врамено ниту споено со други материјали:	
	- субстрати на стаклени плочи превлечени со диелектричен те- нок филм, полупроводнички скали, во согласност со SEMII стандардите ¹ (??-фуснота: SEMII-Semiconduc- tor Equipment and Matererials Insti- tute Incorporated)	Производство од материјали (субстрати) од тар. број 7006
	- друго	Производство од материјали од тар. број 7001
7007	Сигурносно стакло, од стврдна- то (калено) или слоевито стакло	Производство од материјали од тар. број 7001
7008	Повеќесидни изолациони еле- менти од стакло	Производство од материјали од тар. број 7001

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло		
(1)	(2)	(3)	или	(4)
7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори	Производство од материјали од тар. број 7001		
7010	Балони, шишиња, матарки, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери од стакло, што се употребуваат за транспорт или пакување на стоки; тегли од стакло за конзервирање; затки, капаци и други затворачи од стакло	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабриката цена на производот		
7013	Производи од стакло што се употребуваат за на маса, в кујна, тоалет, канцеларија, за витаршна декорација или сл. цели; (освен оние од тар. број 7010 и 7018)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабриката цена на производот или Рачно декорирање (со исклучок на свилопечат) на рачно дувани стаклени производи, под услов вредноста на рачно дуваните стаклени производи да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 7019	Производи (освен предиво) од стаклени влакна	Производство од: - необоени иверки, пасма, предиво или деланки, или - стаклена волна		
ex Глава 71	Природни или одгледувани бисери, скапоцени или полускапоцени камења, благородни метали, метали прекриени со благородни метали и производи од нив, имитации на накит; метални пари; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 7101	Природни или одгледувани бисери, сортирани и привремено нанижани заради полесен транспорт	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 7102 ex 7103 ex 7104	Обработени скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички и реконструирани)	Производство од необработени скапоцени или полускапоцени камења		
7106, 7108 и 7110	Благородни метали: - Необработени	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 7106, 7108 или 7110 или Електролитичка, термална или хемиска сепарација на благородни метали од анслов 7106, 7108 или 7110 или Легирање на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или со неблагородни метали		
	- Полуобработени или во форма на прав	Производство од необработени благородни метали		
ex 7107 ex 7109 и ex 7111	Метали прекриени со благородни метали, полуобработени	Производство од метали прекриени со благородни метали, необработени		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички или реконструирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
7117	Имитации на накит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Производство од делови од небалгородни метали непресвечени ниту покриени со благородни метали под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричната цена на производот
Глава 72	Железо и челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7207	Полупроизводи од железо или нелегуиран челик	Производство од материјали од тар. број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205
7208 до 7216	Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми, исечоци од железо или нелегуиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206
7217	Жица од железо или нелегуиран челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7207
ex 7218, 7219 до 7222	Полупроизводи, рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од нерѓосувачки челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7218
7223	Жица од нерѓосувачки челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7218
ex 7224, 7225 до 7228	Полупроизводи, рамно валани производи, топло валани шипки и прачки, во неправилно намотани макари; аглести профили, форми и исечоци од друг легуиран челик; шупливи шипки и прачки за дупчење, од легуиран или нелегуиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206, 7218 или 7224
7229	Производи од друг легуиран челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7224
ex Глава 73	Производи од железо или челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7301	Лимени столбови	Производство од материјали од тар. број 7206
7302	Материјали за изградба на железнички или трамвајски коловози од железо или челик, следните: шини, шини водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срцишта, потегачки станови и други делови од свртници, прагови, спојници, столици, клинови на столици, подложни плочки (плочки на основа), шински штипалки и друг материјал специјално направен за составување или поставување шини	Производство од материјали од тар. број 7206

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
7304, 7305 и 7306 ex 7307	Цевки и шупливи профили од железо (освен од леано железо) или челик Прибор за цевки од нерѓосувачки челик (ISO X5 CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела	Производство од материјали од тар. број 7206, 7207, 7218 или 7224 Обликување, дупчење, бушење, провлекување, одбрусување и обработка со насочен млаз на ковани метални плочи чија вредност не надминува 25% од фабричната цена на производот		
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови од конструкции (на пр. мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни рамки, врати и прозорци и нивни рамки и прагови за врати, ролетни, огради и столбови), од железо или челик; плочи, прачки, аглести профили, форми, секции, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тар. број 7301		
ex 7315	Синцири против лизгање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 7315 не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 74	Бакар и производи од бакар; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
7401	Бакренец; цемент бакар (преципитат на бакар)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
7402	Нерафиниран бакар; бакарни аноди за електролитичко рафинирање	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
7403	Рафиниран бакар и легури на бакар, необработени - Рафиниран бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
	- Легури на бакар и рафиниран бакар што содржат други елементи	Производство од рафиниран бакар, необработен, или отпадоци или остатоци од бакар		
7404	Отпадоци и остатоци од бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
7405	Предлегури на бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 75	Никел и производи од никел; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
7501 до 7503	Никелов каменмате, синтероксиди на никел и други меѓупроизводи на металургијата на никел; необработен никел, отпадоци и остатоци од никел	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 76	Алуминиум и производи од алуминиум, освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
7601	Необработен алуминиум	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; и - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот или Производство со термална или електролитичка постапка од нелегуиран алуминиум или отпадоци и остатоци од него		
7602	Отпадоци или остатоци од алуминиум	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 7616	Производи од алуминиум, освен газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал на алуминиум	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица или проширен метал на алуминиум; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
Глава 77	Резервирана за можна употреба во УС во иднина			
ex Глава 78	Олово и производи од олово; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
7801	Необработено олово - Рафинирано олово - Други	Производство од олово во прачки или "работно" олово Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7802		
7802	Отпадоци и остатоци од олово	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 79	Цинк и производи од цинк; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материја-		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		ли не надминува 50% од фабричната цена на производот
7901	Неообработен цинк	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7902
7902	Отпадоци и остатоци од цинк	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 80	Калај и производи од калај; освен	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
8001	Неообработен калај	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 8002
8002 и 8007	Отпадоци и остатоци од калај; други производи од калај	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот.
Глава 81	Други прости метали; кермети; производи од нив:	
	- Други прости метали, обработени; производи од нив	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали што се распоредуваат во ист тар. број како и производот, не надминува 50% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 82	Алати, орудија, ножарски производи, лажици и вилушки, од прости метали; нивни делови од прости метали; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
8206	Алат од два или повеќе од тар. број 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало	Производство во кое сите употребени материјали не се распоредуваат во тар. број 8202 до 8205 Меѓутоа, алатите од тар. број 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот под услов нивната вредност да не надминува 15% од фабричната цена на сетот
8207	Изменлив алат за рачни алати, со или без електричен погон, или за алатни машини (на пр. за пресување, ковање, штанцување, пунктирање, намотување, дупчење, бушење, глодање, обликување или одвртување), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал, и алат за дупчење на карпи и земја	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
8208	Ножев и сечила за машини или за механички направи	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло		
(1)	(2)	(3)	или	(4)
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 8211	Ножеви со сечила, незабени или не вклучувајќи и градинарски ножеви) освен ножеви од тар. број 8208	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат сечила за ножеви и рачки од прости метали		
8214	Други ножарски производи (на пр. машини за стрижење, месарски или кујнски сатари, месарски секири и ножеви за сецкање месо и ножеви за хартија); сето-ви и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и трупии за нокти)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали		
8215	Лажици, вилушки, црпалки, лопатки за сервирање торта, ножеви за риба, за путер, штипки за шеќер и сл. кујнски и трпезен прибор	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали		
ex Глава 83	Разни производи од прости метали; освен: сервирање торта, ножеви за риба, за путер,	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 8302	Други окови, прибор и сл. производи за згради, и автоматски затворачи за врати	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8302 под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
ex 8306	Статуети и други орнаменти од прости метали	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8306 под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричната цена на производот		
ex Глава 84	Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex 8401	Нуклеарни горивни елементи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот ¹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8402	Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греење со топла вода, што можат да поризведат и пареа со низок притисок); котли за прегреана вода	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8403 и	Котли за централно греење, освен од оние од тар. број 8402 и	Производство во кое сите употребени	Производство во кое вредноста на сите употребени мате-	

¹ Ова правило ќе се применува до 31 декември 1998 година.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
ex 8404	помошни уреди за котли за централно греење	материјали не се распоредуваат во тар. број 8403 или 8404	ријали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
8406	Турбини на вода и друга пареа	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8407	Клипни мотори со внатрешно согорување на палење со помош на свеќички со наизменично или обртно движење на клип	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полу-дизел мотори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8409	Делови погодни исклучително или главно за мотори од тар. број 8407 или 8408	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8411	Турбо млазни мотори, турбо плопелери и други гасни турбини	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8412	Други машини и мотори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 8413	Пумпи за потиснување со ротационо движење	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
ex 8414	Индустриски вентилатори, дувалки и слично	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и елементи за менување на температура и влажност, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може да се регулира одвоено	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8418	Фрижидери, замрзнувачи и друга опрема за ладење или замрзнување, електрични или други, топлотни пумпи, освен уреди за климатизација од тар. број 8415	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали кои не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
ex 8419	Машини за индустријата за производство на дрво, хартиена маса и картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната	

Тар.број на ХС	Спис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло		
(1)	(2)	(3)	или	(4)
		граница, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричната цена на производот цена на производот		
8420	Каландери или други машини за валање, освен за метали или стакло, и цилиндри за нив	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричната цена на производот		
8423	Машини за мерење (освен вти со осетливост од 5 цг или повеќе), вклучувајќи и машини за броење или контрола кои работат врз база на мерење маса; тегови за машини за мерење од сите видови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8425 до 8428	Машини за дигање, манипулација, утовар или истовар	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое, во рамките на горенаведената граница, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		
8429	Самодвижечки булдожери, аглодозери, гредари, порамнувачи, скрепери, механички лопати, багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и друмски валјаци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
	- Друмски валјаци	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое, во рамките на горенаведената граница, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		
	-Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8430	Други подвижни машини за сортирање, рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење, за земја, минерали или руди; машини за набивање и вадење столбови; снежни плугови и дувалки за снег	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 е употребена само до 10% од фабричната цена на производот		
ex 8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со друмски валјаци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8439	Машини за производство на пула од влакнести целулозни материјали или за производство или довршување на хартија или картон	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричната цена на производот		
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
8444 до 8447	Машини од овие тар. броеви за употреба во текстилната индустрија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 8448	Помошни машини за употреба со машини од тар. број 8444 и 8445	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8452	Машини за шиење, освен машини за прошивање книги од тар. број 8440; мебел, пултови и капаци посебно направени за машини за шиење; игли за машини за шиење			
	Машини за шиење (само локстич) со глави чија тежина не надминува 16 кг без мотор или 17 кг со мотор	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, вредноста на материјалите што не се од домашно потекло, употребени при составувањето на главата (без мотор) не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло - употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-цак и кроше, се од домашно потекло		
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8456 до 8466	Алатни машини и машини и нивни делови и прибор од тар. број 8456 до 8466	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8469 до 8472	Канцелариски машини (на пр. машини за пишување, за сметање, за автоматска обработка на податоци, за умножување, за сортирање)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8480	Калапници за леарници на метали; моделни плочи; модели за калапи; калапи за метал (освен калапи за инготи), метални карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
8482	Куглични или тркалави лежишта	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8484	Заптивки и сл. спојки од метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви од метал; сетови или ко-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	лекции од заптивки и слични спојки, различни по состав, во кесиња, обвивки или сл. пакувања; механички жигови			
8485	Делови на машини без електрични приклучоци, изолатори, калеми, контакти или други електрични делови, што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex Глава 85	Електрични машини и опрема и нивни делови; апарати за снимање и репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање и репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8501	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати)	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8503 е употребена само до 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8501 или 8503, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex 8504	Уреди за напојување со електрична енергија за машини за автоматска обработка на податоци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 8518	Микрофони и нивни стативи; звучници, немонтирани или монтирани во звучни кутии; аудиофреквентни електрични засилувачи, електрични комплекти за зајакнување на звук	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8519	Грамофони со или без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8520	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, со или без вграден уред за репродукција на звук	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8521	Апарати за снимање или репро-	Производство:	Производство во	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	дукција на слика, со или без вграден видео тјунер	- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8522	Делови и прибор погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8519 до 8521	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања и слични снимања на други феномени, освен производите од Глава 37	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8524	Плочи, ленти и други снимени подлоги за звучни и други слично снимени феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, со исклучок на производите од Глава 37	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
	- Матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
	- Други	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8523 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8525	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, со или без вграден применик или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери за неподвижни слики и други видео камери за снимање	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8527	Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто кукиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8528	Телевизиски приемници, со или без вградени радио приемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проек-	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите упот-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
	тори	ребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		цена на производот
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528			
	- Погодни за употреба исклучително или главно за апарати за снимање или репродукција на слика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
7	- Други	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8535 и 8536	Електрични апарати за вклучување или исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за приклучување за или во електрични струјни кола	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8537	Табли, плочи, конзоли, маси, ормани и други основи опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или дистрибуција на електрична енергија, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и апарати за нумеричко управување, освен апаратите за вклучување и исклучување од тар. број 8517	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
ex 8541	Диоди, транзистори и слични полупроводнички елементи, освен полупроводнички бази не-составени во чинови	Производство во кое: - Сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е опфатен производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8542	Електронски интегрирани кола и микросклопови	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8541 или 8542, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8544	Изолирана жица (вклучувајќи и емајлирана или анодизирана), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, ком-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
	бинирани или не со електрични спроводници или со конектори			
8545	Јаглени електроди, јаглени чет- ки, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од графит или друг јаглен, со или без метал, за електрични цели	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8546	Електрични изолатори од кој и да е материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8547	Изолациони делови за елек- трични машини, уреди или опре- ма, целосно изработени од изо- лациони материјали, освен со некои помали компоненти од метал (на пр. приклучоци со на- вој) вградени за време на пресу- вањето единствено заради споју- вање, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали одложени со изолационен материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8548	Отпадоци и остатоци од галван- ски елементи, галвански бате- рии и електрични акумулатори; потрошени галвански елементи, потрошени галвански батерии и потрошени електрични акуму- латори; електрични делови на ма- шини или апарати, што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex Глава 86	Железнички или трамвајски ло- комотиви, шински возила и нив- ни делови; железнички или трамвајски шински склопови, прибор и нивни делови, меха- ничка (вклучувајќи и електро- механичка) сигнална опрема за сообраќај	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8608	Железнички и трамвајски шин- ски склопови и прибор; меха- ничка (вклучувајќи и електро- механичка) опрема за сигнали- зација, сигурност или контрола со сообраќајот на железници, трамваи, патишта, внатрешни водени патишта, паркиралишта, пристаништни инсталации или аеродроми; нивни делови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материја- ли не надминува 40% од фабричната це- на на производот	Производство во кое вредноста на си- те употребени мате- ријали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex Глава 87	Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8709	Самоодни работни колички, без уреди за дигање или манипула- ција, што се користат во фабри- ки, складови, пристаништа или на аеродроми, за превоз на сто- ка на куси растојанија; влечни возила што се користат на перо- ните на железничките станици; делови на наведените возила	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре- дуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материја- ли не надминува 40% од фабричната це- на на производот	Производство во кое вредноста на си- те употребени мате- ријали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8710	Тенкови и други оклопни борбе- ни моторни возила, опремени	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоре-	Производство во кое вредноста на си-	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло		
(1)	(2)	(3)	или	(4)
	или неопременат со теретни делови за тие возила	дуваат во тар. број во кој не е содржан производот	те употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8711	Моторцикли (вклучувајќи и мотори) и велосипеди опремени со помошен мотор, со или без бочна приколка, бочни приколки	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од фабричната цена на производот	
	- Со клишен ротационен мотор со внатрешно согорување со зафатнина на цилиндрите	- во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		
	- до 50 цм3	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
	- Над 50 цм3	- во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		
	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex 8712	Велосипеди без топчести делови	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 8714	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8715	Детски колички и нивни делови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8716	Приколки и полуприколки; други возила, што не се на механички погон; нивни делови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex Глава 88	Воздухоплови, космички летала и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 8804	Ротуши	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материја-	Производство во кое вредноста на сите	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		ли од тар. број 8804	те употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
8805	Опрема за лансирање воздухоплови; палубни запирачки и слична опрема; земни тренажери за летање; делови за наведените производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
Глава 89	Бродови, чамци и пловечки конструкции	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тар. број 8906	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 90	Оптички фотографски, конематографски мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и нивни апарати; нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и плочи од поларизирачки материјал, леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или апарати, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9004	Очила, заштитни очила и слични производи, корективни, заштитни или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 9005	Дурбини со еден и со два објектива, други оптички телескопи, и нивни постаменти, освен астрономски рефрактори и нивни постаменти	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex 9006	Фотографски апарати (освен конематографски камери); фотографски флеш апарати флеш сијалици, освен флеш сијалици со електрични напојување	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
9007	Кинематографски камери и проектори вклучувајќи ги и оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30%од фабричната цена на производот	
9011	Сложени оптички микроскопи, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроекција	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30%од фабричната цена на производот	
ex 9014	Други навигациони инструменти и апарати	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9015	Геодетски (вклучувајќи и фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далноери	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9016	Ваги со осетливост до 5 центиграми или повеќе, со или без тегови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9017	Инструменти за цртање, обележување или математичко сметање (на пр. апарати за цртање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина што се држат в рака (на пр. мерни прачки и менти, микрометарски мерила, мерила со нониус), што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9018	Инструменти и апарати за медицина, хирургија, забарство или ветерина, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот			
	- Забарски столчиња со вградена забарска опрема или забарски плукалници	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 9018	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25%од фабричната	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло		
(1)	(2)	(3)	или	(4)
		ли не надминува 40%од фабричната цена цена на производот на производот		
9019	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25%од фабричната цена на производот
9020	Други апарати за дишење и гас маски освен заштитни маско без механички делови и изменливи филтри	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25%од фабричната цена на производот
9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, јакост, компресибилност, еластичност или други механички својства на материјалите (на пр. метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9025	Хидрометри и слични плутачки инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психометри, со или без можност за регистрирање и комбинации на овие инструменти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притсокот или други променливи големини на течности или гасови (на пр. мерачи на протокот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количеството на топлина) освен инструменти и апарати од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9027	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пр. полариметри, рефрактометри, спектометри, апарати за анализа на гас или чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон и слични; инструменти и апарати за мерење или контрола на количини на топлина, звук или светлина (вклучувајќи и експозиометри); микротомии	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9028	Мерачи на потрошувачката или производството на гасови, течности или електрицитет, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење			
	- Делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материја-		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30%од фабричната

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
		ли што не се од домашно потекло не ја цената на производот надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		
9029	Бројачи на обрти, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на километри, бројачи на чекори и сл.; покажувачи на брзината и таксиметри, освен оние кои се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стрвоскопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и др. инструменти и апарати за мерење и контрола на количества на електрицитет, освен мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рентгенски, космички или др. јонизирачки зрачења	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава; проекти на профили	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или контрола	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9033	Делови и прибор (што не се споменати или опфатени на др. место во оваа Глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
ex Глава 91	Часовници и рачни часовници и нивни делови; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
9105	-Други часовници	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30%од фабричната цена на производот	
9109	Механизми за часовници, комплетни и составени	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30%од фабричната цена на производот	
9110	Комплетни механизми за часовници (лични и други) несоставени или делумно составени (механизми во сетови); некомплетни механизми за часовници (лични и други), составени; недовршени механизми за часовници (лични и други)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое, во рамките на горенаведеното ограничување, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 9114 се користат единствено до вредноста од 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	
9111	Кутии за лични часовници и делови од кутии	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		-вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	30%од фабричната цена на производот	
9112	Кутии за часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа Глава и делови од кутии	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот -вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30%од фабричната цена на производот	
9113	Ремени, ланчиња и гривни за рачни часовници и делови за ремени, ланчиња и гривни			
	- Од неблагородни метали, никлувани или не-никлувани, или пресвлечени со благороден метал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
	-Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		
Глава 92	Музички инструменти; делови и прибор за овие производи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
Глава 93	Оружје и муниција; нивни делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		
Глава 94	Мебел, постелнина, матраци, носачи на матраци, перници и слични полнети производи; ламби и други светлечки тела, што не се споменати ниту вклучени на друго место; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и сл.; монтажни згради; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	
ex 9401 и ex 9403	Мебел од неблагородни метали што содржи неполнет памучен материјал со тежина од 300 гр/м2 или помалку	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Производство од памучен материјал што е веќе изработен во форма готова за употреба во тар. број 9401 или 9403, под услов: неговата вредност да не надминува 25%од фабричната цена на производот; - сите други употребени материјали да бидат од домашно потекло и да не се распоредуваат во тар. број 9401 или 9403	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	
9405	Ламби и светлечки тела вклучувајќи и рефлектори и спот-рефлектори и нивни делови што не се споменати ниту опфатени на друго место; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор и нивни делови, што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		
9406	Монтажни згради	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
ex Глава 95	Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт; нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
9503	Други играчки; смалени модели и слични модели за игра, со или без погон; сложувалки од сите видови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 9506	Палки за голф и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, за правење на глави на палките за голф може да се користат грубо обликувани парчиња		
ex Глава 96	Разни производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 9601 и ex 9602	Производи од материјали од животинско, растително или минерално потекло за резбарење	Производство од "обработени" материјали за резбарење од истиот тар. број		
ex 9603	Метли и четки (освен метли од шибје и слично и четки од крзно од куна или верверица), механички направи за чистење на под што се држат в рака, без мотор, влошки и валјаци за бојадисување, бришачи за подови со сунѓер и мопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
9605	Патни сетови за лична тоалета, шиење или чистење на чевли или облека	Секој предмет во сетот мора да го задоволува правилото кое би се пирменувало врз него доколку тој не е вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се вклучат и предмети што не се од домашно потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричната цена на сетот		
9606	Копчиња, конци, дриkerи и копчиња за пресвлекување, калани за копиња и други делови од овие производи; недовршени копчиња	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
9608	Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал; налив-пера и слични пера; пера за копирање; патент-моливи; држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки; делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тар. број 9609;	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, перца или држалки за перца во истиот тар.број можат да бидат употребени		
9612	Ленти за машини за пишување и слични ленти, натопени со масило или поинаку подготвени за давање на отпечатоци, вклучувајќи и на калемии или во патрони; перничкиња за жигови, натопени или ненатопени, со или без кутија	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 9613	Запалки за палење на притисок	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 9613 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
ex 9614	Лулиња за пушење и глави од лулиња	Производство од грубо оформени парчиња		
Глава 97	Уметнички предмети, уметнички колекции и антиквитети	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		

АНЕКС IIIa кон ПРОТОКОЛ Ц

УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1

И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1

(издаден од царинските органи на Република Македонија)

1. Секој формулар мора да изнесува 210 X 297 мм со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија и да не е полесна од 25 г/м². На подлогата мора да има отпечатен зелен знак "гуиллоце" така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо.
2. Надлежните органи од Договорните страни можат да си го задржат правото самите да ги печатат формуларите или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој формулар мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој формулар мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификуван. Формуларот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)	2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу	
	и	
	(наведи земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија во кои производите се сметаат дека се од потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (по избор)	7. Забелешка	
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м ³ , итн.)	10. Фактури (по избор)
11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА Се потврдува декларацијата Извозен документ ²: Формулар _____ бр. _____ Царинарница: _____ Земја или територија на Издавање: _____ Датум: _____ _____ (потпис) Печат 12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение Место и датум: _____ _____ (потпис)		

¹ За стоката без амбалажа да сезначи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

² Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.

13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до	14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА Извршената верификација покажува дека ова уверение (1) ☐ е издадено од наведената царинарница и содржаните информации се точни ☐ не ги задоволува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)
Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение _____ (место и датум) печат	(место и датум) печат
(потпис)	(потпис)
	(1) впиши X во соодветниот квадрат

НАПОМЕНИ

1. Уверенијата не смеат да се прешкртуваат или да содржат зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските власти на земјата или територијата што го издаваат.

2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се повлече на начин да спречи додатно додавање.

3. Стоката мора да се опише согласно трговската пракса и со доволно детали да се овозможи најзина идентификација.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)	2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу _____ и _____ (наведи земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија во кои производите се сметаат дека се од потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (по избор)	7. Забелешка	
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м ³ , итн.)	10. Фактури (по избор)

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горните услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како потврда ⁽¹⁾

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на надлежните власти, сите потребни документи кои може да ги побараат овие власти со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на мојата сметка и проверка за процесите за производство на горната стока, што ќе го извршат горните власти;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

(место и датум)

(потпис)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката реекспортирана во истата држава.

АНЕКС III 6 кон ПРОТОКОЛ Ц УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 (издаден од овластените органи на Украина)

1. Секој формулар мора да изнесува 210 X 297 мм со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија и да не е полесна од 25 г/м². На подлогата мора да има отпечатен зелен знак "гуиллоцхе" така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видно.

2. Надлежните органи од Договорните страни можат да си го задржат правото самите да ги печатат формуларите или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој формулар мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој формулар мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификуван. Формуларот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)		ЕУР.1 Бр. А 000 000	
		Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)		2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу	
		и	
		(наведи земји, групи земји или територии)	
		4. Земја, група земји или територија во кои производите се сметаат дека се од потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (по избор)		7. Забелешка	
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока		9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м ³ , итн.)	10. Фактури (по избор)
11.а ПОТВРДА		11.б) СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА	12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ
Комората за трговија и индустрија		Се потврдува декларацијата Извозен документ ² :	Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение
Со ова потврдува, врз база на извршените контроли дека изјавата на извозникот е точна		Формулар _____ бр. _____	
		Царинарница: _____	
		Земја или територија на Издавање: _____	
Датум: _____		Датум: _____	
(потпис)		(потпис)	Место и датум: _____
печат		печат	(потпис)

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

² Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.

13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до	14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА
	Извршената верификација покажува дека ова уверение (1) ☐ е издадено од наведената царинарница и содржаните информации се точни ☐ не ги задоволува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)
	Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение (место и датум) печат
(потпис)	(потпис)
	(1) впиши X во соодветниот квадрат

НАПОМЕНИ

1. Уверенијата не смеат да се прешкртуваат или да содржат зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските власти на земјата или територијата што го издаваат.
2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се повлече на начин да спречи додатно додавање.
3. Стоката мора да се опише согласно трговската пракса и со доволно детали да се овозможи најзина идентификација.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)	2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу и (наведи земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија во кои производите се сметаат дека се од потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (по избор)	7. Забелешка	
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м³, итн.)	10. Фактури (по избор)

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горните услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како потврда ⁽¹⁾

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на надлежните власти, сите потребни документи кои може да ги побараат овие власти со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на мојата сметка и проверка за процесите за производство на горната стока, што ќе го извршат горните власти;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

(место и датум)

(потпис)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката реекспортирана во истата држава.

1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR.1 N° A 000.000		
	See notes overleaf before completing this form		
	2. Certificate used in preferential trade between and (insert appropriate countries, group of countries or territories)		
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination	
6. Transport details (Optional)	7. Remarks		
8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1); description of goods	9. Gross weight (kg) or other measure (l,m³,etc.)	10.Invoices (Optional)	

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to	14. RESULT OF VERIFICATION
Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested (Place and date) Stamp (Signature)	Verification carried out shows this certificate (1) ☐ was issued by the Customs Office indicated and that the information contained therein is accurate. ☐ Does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended). (Place and date) Stamp (Signature) (1) Insert X in the appropriate box.

NOTES

- 1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.
- 2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to mark any later additions impossible.
- 3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR.1 N° A 000.000		
	See notes overleaf before completing this form		
	2. Certificate used in preferential trade between and (insert appropriate countries, group of countries or territories)		
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination	
	6. Transport details (Optional)		
7. Remarks			
1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.	8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1); description of goods	9. Gross weight (kg) or other measure (l, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate ;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions :

.....
.....
.....
.....

SUBMIT the following supporting documents⁽¹⁾ :

.....
.....
.....
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities ;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

.....
(Place and date)

.....
(Signature)

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија"

⁽¹⁾For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

СОДРЖИНА

	Страница
6. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина	1-96

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.